



СЛУЖБЕН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2312 Редакција

"Службен весник на СРМ"

п.ф.х 51

СКОПЈЕ

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 31 декември 1968
Скопје
Број 45 Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чиги 3,20 (320) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

346.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за воведување на републички додатен данок на промет на стоки на мало, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 декември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 декември 1968 година.

У. бр. 68
27 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Член 1

Во Законот за воведување на републички додатен данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“, бр. 37/66, 3/68 и 26/68), зборот „додатен“ во насловот и во текстот на законот се брише.

Член 2

Во член 1 став 1 зборовите: „За периодот од 1 јануари 1967 година до 31 декември 1970 година“ се бришат.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

347.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ЦЕНТРИ

Се прогласува Законот за студентските центри, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор одржана на 26 ноември 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 25 декември 1968 година.

У. бр. 63
26 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ЦЕНТРИ

Член 1

За исхрана, сместување и задоволување на воспитно-образовните потреби на студентите на високошколските установи во Социјалистичка Република Македонија се основаат студентски центри.

Член 2

Студентските центри се установи чија дејност е од посебен општествен интерес.

Член 3

Студентските центри имаат својство на правно лице.

Член 4

Средства за основање и почеток на работата на студентските центри обезбедува основачот.

Кога основач на студентски центар е Републиката, таа обезбедува и долгорочни средства за додатно финансирање на дејноста и развојот на студентскиот центар.

Средствата од претходниот став Републиката ги обезбедува преку Републиката заедница на образованието.

Член 5

За користењето на услугите на студентските центри студентите плаќаат надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува советот на центарот во почетокот на секоја учебна година.

Член 6

Со студентските центри управуваат студентите и работниците запослени во центрите.

Во управувањето со студентските центри учествуваат и претставници на Универзитетскиот совет односно на советите на високошколските установи.

Член 7

Органи на управување на студентските центри се: совет, управен одбор и директор.

Член 8

Советот на студентскиот центар го сочинуваат членови избрани од редот на студентите, членови избрани од редот на работниците запослени во центарот и двајца претставници на Универзитетскиот совет односно советите на високошколските установи.

Бројот на членовите на советот избрани од редот на студентите е двапати поголем од бројот на членовите избрани од редот на работниците запослени во центарот.

Претседателот на советот на студентскиот центар го избира советот од редот на своите членови.

Член 9

Советот на студентскиот центар:

1. донесува статут и други општи акти на центарот;
 2. ги утврдува плановите и програмите на развојот на центарот;
 3. го донесува финансискиот план и ја одобрува завршната сметка на центарот;
 4. донесува правилници и други општи акти за внатрешната организација и распределба на доходот на центарот;
 5. донесува самоуправни акти за распределбата на личните доходи во рамките на средствата издвоени со правилникот;
 6. донесува правилник и други самоуправни акти за работните односи на работниците запослени во центарот;
 7. ги претресува општите прашања за работата и резултатите постигнати во центарот и ја усогласува дејноста на центарот со потребите на студентите;
 8. одлучува согласно со законот и статутот на центарот за користењето на општествените средства со кои управува центарот;
 9. го именува и го разрешува директорот на центарот;
 10. врши избори, именувања и разрешувања кога е тоа определено со Статутот на центарот;
 11. одредува калкулативна стопа на трошоците за инвестициско одржување на основните средства и максималните стопи на амортизацијата;
 12. дава согласност за организирање на работата во работните единици на центарот и донесува одлуки по други општи прашања за управување со работните единици;
 13. ги избира членовите на управниот одбор од редот на студентите и работниците запослени во центарот;
 14. одлучува за предлозите на собирите на членовите на работните заедници и советите на работните единици;
 15. именува членови на постојани и повремени комисии од редот на работниците запослени во центарот;
 16. донесува деловник за својата работа;
 17. ги разгледува жалбите на работниците изјавени против решенијата на управниот одбор;
 18. покренува постапка за изрекување мерки за повреда на работните должности на членовите на советот и на управниот одбор избрани од редот на работниците запослени во центарот;
 19. донесува одлуки за работните односи согласно со правилникот и другите општи акти за работните односи;
 20. донесува арбитражни одлуки во споровите меѓу работните единици на центарот;
 21. донесува други акти и врши други работи предвидени со статутот на центарот.
- Во работите од точка 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19 и 20 на претходниот став одлучуваат само членовите на советот избрани од редот на работниците запослени во центарот, а во другите работи одлучуваат сите членови на советот на центарот.

Член 10

Управниот одбор го избира советот на студентскиот центар од редот на студентите и работниците запослени во центарот.

Управниот одбор го сочинуваат мнозинство работници запослени во центарот.

Член 11

Директорот на студентскиот центар го именува советот на центарот.

Член 12

Студентските центри имаат статут.

Со статутот на студентскиот центар се утврдува внатрешната организација, бројот на членовите на советот и управниот одбор, начинот на изборот и отповикувањето на членовите на советот и управниот одбор и именувањето и разрешувањето на директорот, делокругот и одговорноста на органите на управувањето, работните единици и нивната положба како и правата и должностите на студентите и работниците запослени во центарот во управувањето со тие единици, распределбата на доходот и личните доходи, прашањата за кои непосредно одлучуваат студентите и работниците запослени во центарот, начинот и формите на тоа одлучување, работните и други внатрешни односи, како и други прашања од значење за самоуправувањето во центарот и неговото делување.

Статутот на студентскиот центар го потврдува општинското собрание на чие подрачје е седиштето на центарот.

Статутот на студентскиот центар основан од Републиката го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 13

Надзор над законитоста на работата на студентскиот центар врши органот на управата на општинското собрание надлежен за работите на образованието.

Надзор над законитоста на работата на студентскиот центар основан од Републиката врши Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

Член 14

Собранието на општествено-политичката заедница врши општествен надзор и, со цел за обезбедување на јавност и општествена одговорност во работата на студентските центри, претресува општи прашања во врска со располагањето со општествените средства на студентските центри и со распределбата на доходот, како и со начинот на извршување на правата и должностите на студентските центри.

Органите на управување со студентските центри се должни да му доставуваат известувања за својата работа на телото што ги избрало по негово барање, по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Член 15

Доколку со овој закон не е поинаку определено, на организацијата и работата на студентските центри се применуваат општите прописи за уставните.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжува со работа Студентскиот центар на Универзитетот во Скопје под назив: „Студентски центар — Скопје“.

Правата и должностите на основач спрема Студентскиот центар — Скопје ги врши Републиката.

Студентскиот центар — Скопје ќе ја усогласи својата работа и организација со одредбите на овој закон во рок од четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Мандатот на досегашните органи на управување на Студентскиот центар — Скопје трае до изборот односно именувањето на новите органи на управувањето.

Член 17

Се овластува Универзитетскиот совет да го утврди бројот на членовите на првиот совет на Студентскиот центар — Скопје по влегувањето во сила на овој закон, до донесувањето на статутот на Центарот, да го пропише начинот на изборот на членовите на првиот совет од редот на студентите и да ја свика првата седница на советот.

Член 18

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

348.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КЕ ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА СТРАНЦИ

Се прогласува Законот за условите и начинот на кој на здравствените установи ќе им се дава надоместок за извршените здравствени услуги на странци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 ноември 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 25 декември 1968 година.

У. бр. 64

26 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КЕ ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА СТРАНЦИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат условите и начинот на плаќањето на трошоците за здравствените услуги што здравствените установи ги извршиле на странците определени во член 1 од Законот за здравствената заштита на странци во Југославија (Закон — „Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/67).

Член 2

Здравствената установа што укажала итна медицинска помош на странец на територијата на Социјалистичка Република Македонија, има право на надомест на трошоците од средствата на Републиката под условите и начинот определени со овој закон.

Член 3

Здравствената установа што укажала итна медицинска помош (помош) е должна веднаш да побара од странецот исплата на трошоците за укажаната помош односно од родителот или старецот на малолетно или деловно неспособно лице.

Ако странецот односно родителот или старецот изјават дека немаат средства веднаш да ги надоместат трошоците за услугите на укажаната помош, здравствената установа ќе земе од него писмена изјава дека ќе ги надомести трошоците во рок од 60 дена од денот на укажаната помош.

Доколку од странецот не може да се земе писмена изјава поради бесвесна состојба или смрт односно поради други околности, здравствената установа е должна за тоа да состави записник.

Член 4

Ако странецот не ги надомести трошоците во рокот определен во претходниот член, здравствената установа може во рок од наредни 60 дена да поднесе до Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика барање за надоместување на трошоците.

Здравствената установа е должна кон барањето за надоместок на трошоците да ја приложи писмената изјава на странецот односно записникот од член 3 од овој закон како и претсметка на трошоците.

Член 5

Здравствената установа на која странецот ѝ ги надоместил трошоците по поднесувањето на барањето од претходниот член, е должна за тоа веднаш да го извести Републичкиот секретаријат за народно-здравје и социјална политика.

Доколку здравствената установа добила надоместок на трошоците од странецот, а примила и надоместок од средствата на Републиката должна е тој надоместок без одлагање да го врати на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Член 6

Надоместокот за здравствени услуги извршени на странци во смисла на член 7 од законот паѓа на товар на Републиката.

Здравствената установа што ги извршила услугите е должна од странецот да земе потврда, дека здравствено не е осигурен и дека материјално не е обезбеден, издадена од надлежниот орган на управата на општината на чие подрачје тој има живеалиште.

Барањето за надоместок за извршените услуги од претходниот став здравствената установа може да му го поднесе на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика во рок од 60 дена од денот на извршената услуга. Кон барањето се прилага потврдата и пресметката на трошоците.

Член 7

Здравствената установа го губи правото на надоместок од средствата на Републиката, ако не поднесе барање во рокот определен во член 4 и 6 од овој закон.

Член 8

Се овластува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика поблиску да го пропише начинот на исплатата на надоместокот на здравствените установи за извршените здравствени услуги на странци од член 4 и 6 од овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

349.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ

Се прогласува Законот за определување стопата на придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите за користење на средствата од придонесот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 декември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 декември 1968 година.

У. бр. 65

27 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ

Член 1

Придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна (борците) утврден со член 1а од Законот за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 54/67 и 24/68), се плаќа по стопа која не може да биде поголема од 20%. Во рамките на оваа стопа се издвојуваат 3% како средства на Републиката (републички придонес) и 10% како средства на општините (општински придонес), а општинското собрание може да ја зголеми оваа стопа најмногу до 17%.

Член 2

Средствата од општинскиот придонес се користат врз основа на посебна програма што ја донесува општинското собрание. Со оваа програма се спфаќаат и средствата што општината ќе ги оствари врз основа на член 9 од овој закон.

Распределбата на средствата според програмата ја врши комисијата што ја образува општинското собрание.

Комисијата од претходниот став, најмалку еднаш годишно, му поднесува на општинското собрание извештај за користењето на средствата.

Член 3

Средствата опфатени со програмата од член 2 служат за обезбедување учество во добивање на кредит за изградба, проширување и адаптација на општествени и индивидуални станбени згради односно станови.

Член 4

Право на користење на средствата од член 2 имаат лицата на кои не им е решено станбеното прашање и тоа:

- 1) лица што стапиле во Народноослободителната војна до 9.IX.1944 година мажи, односно до 30 ноември 1944 година жени, на кои учеството во Народноослободителната војна им е признато во посебен стаж во двојно траење според прописите за пензиско осигурување;
- 2) инвалиди од војната од I—VI група независно од времето на стапувањето во Народноослободителната војна;
- 3) самохрани семејства на паднати и умрени борци од Народноослободителната војна;
- 4) деца на паднати борци неспособни за стопанисување;
- 5) лица од точка 1 на член 3 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68), како и самохрани семејства од точка 3 на член 3 од истиот Закон, доколку со други прописи не е регулирано решавањето на станбеното прашање.

Лицата со подолго активно учество во Народноослободителната војна имаат приоритет при доделување на средствата.

Член 5

Поблиските критериуми и другите услови за користење на средствата од член 3 и 4 и постапката за доделување на тие средства ги определува општинското собрание по прибавено мислење од општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна.

Член 6

Средствата од член 2 се доделуваат во вид на кредит.

Каматата и рокот за враќање на кредитот ги определува општинското собрание.

Приливите на средства од ануитетите по одобрените кредити се употребуваат исклучиво за станбена изградба.

Член 7

Се основа Републички фонд за изградба на станови на учесниците од Народноослободителната војна (Фонд).

Член 8

Фондот има својство на правно лице. Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 9

Средствата на Фондот се образуваат од:
— републичкиот придонес определен во член 1; и
— други приходи.

Член 10

Средствата на Фондот им се доделуваат на општините неповратно за финансирање изградбата на станови за борците.

Член 11

Приоритет во доделувањето на средства од Фондот имаат:

- општините со поголем број борци чие станбено прашање не е решено, ако општинскиот придонес го пропишале по стопа од 17%; и
- општините што се определени како неразвиени со одделен закон.

Член 12

Со Фондот управува управен одбор, кој го донесува и финансискиот план на Фондот.

Управниот одбор има 9 членови што ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Членовите на управниот одбор се именуваат за време од 4 години.

Член 13

Организацијата и работењето на Фондот поблиску се уредува со статутот на Фондот.

Статутот на Фондот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 14

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Член 15

Областувањата утврдени со овој закон за општинските собранија се вршат на седница на собранието.

Член 16

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбата на член 1 ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

350.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШНИ

Се прогласува Законот за уредување и одржување на зелените површини, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 декември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 декември 1968 година.

У. бр. 67
27 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

~~Граѓански за
образецот и легитим-
нација за
успешни работи~~
5/96 - 104

врш
врш
врш
врш
доне

П
нетит
озеле
—
ки па
школ
ви и
—

турни — детски игралишта;

— зеленило долж јавните градски комуникации, кејови, шеталишта, плажи, капалишта, гробишта, споменици и одделни гробови на паднати борци;

— зеленило околу стопански објекти, здравствени и климатолошки објекти, историски објекти со културно значење, излетишта, камп-простори, паркиралишта на главните сообраќајници и железнички станици;

— зсолошки градини, ботанички градини, расадници и др.

Како зелена површина се смета и земјиштето надвор од населените места, кое со посебен акт на општинското собрание е определено за озеленување.

Член 3

За уредување и одржување на зелените површини во општествена сопственост што се во општа употреба се грижи општината.

Зелените површини во општествена сопственост што не се во општа употреба ги уредуваат органите односно работните и други организации кои управуваат со тие површини.

Општинските собранија со своја одлука ги одредуваат зелените површини што се во општа употреба.

II — УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШНИ

Член 4

За уредување на зелените површини се изготвува подолгорочна програма.

Член 5

Програмата за озеленување од претходниот член ја донесува општинското собрание на седница. Со програмата се предвидуваат површините за озеленување и реконструкција, трошоците за озеленување и изворите на средства.

Член 6

При изградбата на инвестициони објекти, инвеститорите се должни кон барањето на одобрение за градба да приложат и проект за озеленување на слободните површини од предметната локација.

Член 7

Изведувачите на градежните работи на инвестиционите објекти и објекти на граѓани и граѓанско-правни лица, пред да отпочнат со градењето, се должни да ги заштитат дрвјата и украсните насади од оштетување, а по завршувањето на градежните работи да ја воспостават поранешната состојба во рокот што ќе се определи со одобрението за градење.

Ако во рокот од претходниот став не се воспостави поранешната состојба, општинскиот орган

управата надлежен за комунални работи ќе еди тоа да го изврши друга организација на сметка на изведувачот на градежните работи.

Член 8

По завршување на градежните работи на инвестиционите објекти инвеститорот е должен да изврши и озеленувањето на слободните површини според проектот за озеленување и во рокот ќе се определи со одобрението за градење.

Член 9

Доколку слободните површини не се озеленат рокот определен со одобрението за градење, што го издал одобрението за градење, овој може да го продолжи по барање од инвеститорот, но не повеќе од една година.

Ако и во предложениот срок инвеститорот не изврши озеленувањето, општинскиот орган на јата надлежен за комунални работи ќе на озеленувањето на слободните површини да врши друга организација на сметка на инвеститорот.

III — ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШНИ

Член 10

Одржувањето на зелените површини опфаќа: — одгледување и обновување на шумските, украсните дрвја, цветните насади, тревниците, грмушките и слично;

— одржување и обновување на пешачките патеки, оградите, водоводните и електричните инсталации што служат за одржување на зелените површини и опремата (клучи, клацкалицы, нишалки и сл.);

— заштита на зелените површини од оштетување.

Член 11

Одржувањето на зелените површини се врши според нормативите што ги пропишува општинското собрание.

Член 12

Ако органот односно организацијата што управува со зелените површини не ги одржуваат зелените површини редовно и во сообразност со утврдените нормативи, општинскиот орган на управата надлежен за комунални работи, ќе нареди утврдените неправилности да се отстранат во рокот што ќе го определи.

Член 13

Ако не се отстранат утврдените неправилности во одредениот срок, органот на управата надлежен за комунални работи ќе нареди утврдените неправилности да се отстранат на сметка на органот односно организацијата што управува со зелената површина.

Член 14

Сечење на дрвја на зелените површини од член 2 на овој закон може да се врши во случај кога поголем број на стебла е оштетен од заразни болести или елементарни непогоди или кога е тоа потребно заради изградба на инвестиционен објект чија изградба е предвидена со урбанистичкиот план или поради реконструкција на зелените површини.

Сечењето од претходниот став се врши по претходно одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за комунални работи.

Член 15

Кога сечењето се врши поради болест или елементарни непогоди со одобрението се определува и рокот во кој ќе се изврши обновата на исечените дрвја и насади.

Ако обновата на исечените дрвја и насади не се изврши во рокот определен со одобрението, органот што го издал одобрението ќе нареди обновата на исечените дрвја и насади да се изврши на сметка на органот односно организацијата што го извршила сечењето.

Член 16

Општинскиот орган на управата надлежен за комунални работи води регистар на зелените површини за подрачјето на општината.

Регистарот на зелените површини ја опфаќа: големината на зелените површини (во м²), видот на зеленилото, името на организацијата односно органот чија е зелената површина и други потребни податоци.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 17**

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација која:

1. не ги заштитува дрвјата и украсните насади од општетување и ако не ја воспостави поранешната состојба (член 7);
2. не ги одржува зелените површини според нормативите (член 12);
3. сече дрвја без одобрение од надлежниот орган односно спротивно на издаденото одобрение (член 14);
4. не ќе ги обнови во определениот срок исечените дрвја и насади (член 15);

За дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна од 200 до 2.000 динари и одговорното лице на работната или друга организација.

Член 18

За дејание од член 17 точка 1 на овој закон, граѓанин или граѓанско-правно лице ќе се казни со парична казна до 500 динари.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 19**

Програмата од член 4 на овој закон општинските собранија ќе ја донесат најдоцна до крајот на 1970 година.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

351.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РИБАРСТВО**

Се прогласува Законот за рибарство, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 декември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 декември 1968 година.

У. бр. 66
27 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредува одгледувањето, заштитата и ловот на рибите, раковите, школките, жабите, пијавиците и другите корисни животни (рибен фонд) во истечните води, езерата, каналите, акумулационите базени и во водите што настануваат од поплавите (риболовни води).

Рибниот фонд во риболовните води е општествена сопственост.

Право на користење на рибниот фонд се здобива под условите определени со овој закон.

Член 2

Одредбите на овој закон за сузбивање на рибните болести и за внесување во риболовните води нови видови риби односно растенија, се однесуваат и на рибниците.

Под рибник, во смисла на овој закон, се подразбира затворен и технички уреден простор наменет за производство на риба, а кој може, по потреба, да се полни и испразнува со вода.

Член 3

Со рибарство можат да се занимаваат работни организации регистрирани за вршење работи на рибарството (работни организации) и организации на спортските риболовци, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 4

Риболовот може да биде стопански и спортски. Стопански риболов можат да вршат работни организации, а спортски риболов — граѓани.

Риболов може да се врши само со дозволени риболовни средства и алати.

Член 5

Рибниот фонд во риболовните води се дава на користење на организациите од член 3 на овој закон.

Со рибниот фонд во риболовните води, што не е даден на користење, управува општината.

Член 6

Рибниот фонд се користи на начин кој обезбедува трајно производство на риби.

Член 7

Риболов за научно-истражувачки цели се врши под условите определени со овој закон.

II. КОРИСТЕЊЕ НА РИБНИОТ ФОНД**Член 8**

На риболовните води што не се зафатени со водостопански објекти, кои се основни средства на работни организации, се образуваат рибарски подрачја и рибарски ревири.

Рибарското подрачје ги опфаќа риболовните води кои претставуваат поврзана биолошка заедница, хидрографска и економска целина, способна за самостојно стопанско користење.

Рибарскиот ревир ги опфаќа риболовните води што не се опфатени со рибарско подрачје, а кои можат самостојно да се користат за спортски риболов.

Член 9

Рибарски подрачја се: Охридското Езеро со Црни Дрим низводно до бетонскиот далјан, Преспанското Езеро и Дојранското Езеро.

Член 10

Општинското собрание го дава рибниот фонд на рибарско подрачје на користење без надоместок на една работна организација, која има најмалку еден стручњак со висока стручна подготовка од земјоделска струка за дејноста унапредување на рибарството.

Начинот на давањето на рибниот фонд на рибарско подрачје на користење го определува општинското собрание.

Рибниот фонд од рибарско подрачје што се протега на територијата на повеќе општини, го даваат на користење општинските собранија на односните општини спогодбено, а ако не се спогодот во рок од 2 месеца од денот кога престанало правото на користење на поранешниот корисник, рибниот фонд на тоа рибарско подрачје го дава на користење Собранието на Социјалистичка Република Македонија со одлука.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија со актот од претходниот став го определува општинското собрание што ќе ги врши правата определени со овој закон.

Член 11

Рибарски ревер образува општинското собрание.

Општинското собрание рибниот фонд од рибарски ревер го дава на користење на една организација на спортските риболовци.

Рибниот фонд на рибарскиот ревер што се протега во границите на пределите прогласени за национален парк, општинското собрание може да го даде на користење на работната организација што управува со националниот парк.

Член 12

Меѓусебните права и обврските на општината и организацијата на која рибниот фонд на рибарско подрачје односно ревер се дава на користење, се утврдуваат со договор.

Во договорот од претходниот став, покрај другото, се утврдува и дозволеният годишен улов на риби, кој не може да биде поголем од просекот на уловената риба во односната риболовна вода во последните десет години.

Член 13

Организацијата на која рибниот фонд на рибарско подрачје односно ревер и е даден на користење е должна да донесе повеќегодишен план на мерки и акции за унапредување и користење на рибниот фонд на подрачјето односно реверот (основен план) и тоа за рибарско подрачје во срок од 1 (една) година, а за рибарски ревер во срок од 6 (шест) месеци од потпишувањето на договорот од член 12 на овој закон.

Основниот план се изработува за целото рибарско подрачје односно ревер со важност од најмалку 5 години.

Член 14

Основниот план особено содржи:

- основни карактеристики на риболовните води на рибарското подрачје односно ревер од гледна точка на рибарството;
- состојбата на рибниот фонд и за кои цели ќе се користи (стопански односно спортски);
- мерки за одгледување, заштита и лов на риби и други животни во риболовната вода, како и постапката за спроведување на тие мерки;
- мерки за уништување на животните штетни за рибите;
- количеството на дозволеният лов по видови на риби врз основа на годишниот прираст и другите услови за вршење на риболов;
- економската основа за користење на рибниот фонд на риболовната вода;
- времето и начинот на порибување на риболовната вода и мерки за заштита на рибните плодишта;
- средствата потребни за спроведување мерките и акциите предвидени со основниот план и начинот на обезбедување на овие средства.

Член 15

Врз основа и во рамките на основниот план, организацијата донесува годишен план најдоцна до почетокот на годината на која се однесува годишниот план.

Мерките и акциите предвидени со годишниот план, како и средствата за неговото спроведување, мораат, по својот обем и вид, да бидат такви што ќе обезбедат извршување на основниот план во целост до истекот на времето за кое е донесен.

Член 16

На основниот план за користење на рибниот фонд на рибарското подрачје дава согласност општинското собрание.

Со договор од член 12 на овој закон, организацијата на која рибниот фонд на рибарскиот ревер

и е даден на користење, може да се обврзе основниот план да го поднесува за согласност на општинското собрание.

Член 17

За рибниот фонд на рибарско подрачје односно ревер што не е даден на користење, се грижи општинското собрание преку органот или организацијата што тоа ќе ја определи.

Член 18

Право на користење на рибниот фонд на рибарско подрачје односно ревер може да се одземе од организацијата, ако се установи:

1. тоа право да не го врши во согласност со одредбите на овој закон;
2. да не ги спроведува мерките и акциите предвидени со основниот и годишниот план или со договор од член 12 на овој закон.

На организацијата од која се одзема правото на користење на рибниот фонд во смисла на став 1 од овој член, и припаѓа надоместок за вложените средства за трајно зголемување вредноста на подрачјето односно реверот и за неамортизираниот дел од изградените објекти и опрема на подрачјето односно реверот. Надоместокот го плаќа организацијата на која ќе и се предаде правото на користење на рибниот фонд.

Одземањето правото на користење на рибниот фонд според став 1 од овој член се врши според одредбите од Законот за општата управна постапка. Решението за одземање го донесува општинското собрание.

Член 19

Риболовните води што се зафатени со водостопански објекти, а кои се основни средства на работните организации, претставуваат посебни рибарски подрачја.

Рибниот фонд на рибарско подрачје од претходниот став го користи работната организација чие основно средство е односниот водостопански објект.

III. ВИДОВИ НА РИБИЛОВ

1. Стопански риболов

Член 20

Стопанскиот риболов се врши на рибарските подрачја од член 9 на овој закон, а на рибарските подрачја од член 19 на овој закон, ако тоа го определи општинското собрание по претходно прибавено мислење од организацијата чие основно средство е односниот водостопански објект.

Под стопански риболов, во смисла на овој закон, се подразбира риболов кој се врши со цел за здобивање на доход.

Член 21

Стопански риболов врши организацијата од член 10 односно од член 19 на овој закон сама или во соработка со работната организација регистрирана за вршење работи на рибарството односно со граѓани на кои риболовот им е единствено занимање, а под условите утврдени со општиот акт на организацијата.

Член 22

Работната организација, која врши стопански риболов, е должна своите работници и кооперантите кои непосредно учествуваат во риболовот, да ги снабди со легитимација. Непосредните учесници во риболовот се должни, по барање од инспекциите органи и други овластени лица, да ја покажат легитимацијата.

2. Спортски риболов

Член 23

Спортски риболов може да се врши на рибарските ревери и на рибарските подрачја од член 9 и 19 на овој закон, освен на Црниот Дрим на потесот од Охридското Езеро до бетонскиот далјан.

Под спортски риболов, во смисла на овој закон, се подразбира риболов кој се врши за спортски цели и за рекреација со определени риболовни средства.

Член 24

Работната организација на која рибниот фонд на рибарско подрачје и е даден на користење, како и организацијата од член 19 на овој закон, е должна на тоа подрачје да дозволи вршење на спортски риболов.

Правата на спортските риболовци и условите под кои тие права ќе можат да ги остваруваат, се утврдуваат со договор склучен меѓу работната организација од претходниот став и организацијата на спортските риболовци, а ако вршењето на спортскиот риболов не може да се организира преку организацијата на спортските риболовци — со општиот акт на организацијата.

Ако организациите од претходниот став не се спогодат во поглед висината на надоместокот и другите услови за вршење на спортски риболов, по спорните прашања одлучува општинското собрание или органот што тоа ќе го определи.

Член 25

Со право на вршење спортски риболов граѓаните се здобиваат врз основа на дозвола.

Дозволата за вршење на спортски риболов ја издава организацијата што го користи рибниот фонд. Со договорот од став 2 на член 24 од овој закон може да се определи дозволата за вршење на спортски риболов да ја издава организацијата на спортските риболовци.

Дозволата се издава со важност за една календарска година (годишна дозвола) или со важност до 30 дена (дневна дозвола).

Член 26

За вршење спортски риболов на рибарско подрачје односно ревер чиј рибен фонд не е даден на користење, дозволата ја издава органот односно организацијата на која општинското собрание и ја доверило грижата за рибниот фонд од тоа подрачје односно ревер.

Член 27

Организацијата односно органот овластен за издавање на дозвола за спортски риболов е должна да му издаде годишна односно дневна дозвола, по негово барање, на лицето кое наполнило 18 години и е член на организацијата на спортските риболовци, а на лице помладо од 18 години, под условите што ќе ги определи организацијата што ја издава риболовната дозвола.

Дневна дозвола за спортски риболов може да се издаде и на лице кое не е член на организацијата на спортските риболовци.

Член 28

За издадената дозвола за вршење на спортски риболов се наплатува надоместок. Висината на надоместокот за дозволата од член 25 од овој закон ја пропишува организацијата, во согласност со општинското собрание, а за дозволата од член 26 од овој закон — општинското собрание.

Член 29

Организацијата што го добила на користење рибниот фонд односно општинското собрание за риболовни води од член 17 од овој закон, може да установи лицата што вршат спортски риболов врз основа на дозвола од член 25 и 26 од овој закон да плаќаат надоместок за уловената риба.

Висината на надоместокот за уловената риба ја пропишува организацијата односно општинското собрание.

3. Заеднички одредби

Член 30

Лицата овластени за вршење на риболов, инспекциските органи и чуварите на риболовните води имаат право на пристап во местото на риболовот преку одредени патеки што се наоѓаат покрај риболовната вода, како и право на употреба на земјиштето покрај риболовната вода во ширина што е неопходна за вршење на риболовот, инспекциската служба односно чуварската служба.

Член 31

Риболов за научно-истражувачки цели може да се врши во сите риболовни води врз основа на посебна дозвола што ја издава републичкиот орган на управата, надлежен за земјоделство, по претходно мислење од организацијата која го користи рибниот фонд на односната риболовна вода.

Во дозволата за риболов во научно-истражувачки цели се означува во кои случаи и во кој обем може да се отстапи од одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него во поглед на ловостојот, големината на рибите, употребата на алати, направи и слично.

IV. ЗАШТИТА НА РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ

Член 32

Со цел за заштита и унапредување на рибарството, организацијата што го користи рибниот фонд е должна да ги презема пропишаните мерки за спречување и сузбивање на рибните болести и штетниците.

Член 33

Внесување во риболовните води риби или растенија што во тие води ги немало, може да се врши со одобрение од републичкиот орган на управата надлежен за земјоделство.

Член 34

Заради заштита на рибниот фонд и унапредувањето на рибарството, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство пропишува време во кое одделни видови риби не смеат да се ловат (ловостој).

За ретки и проретчени видови риби, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство може да пропише привремена или трајна забрана на ловење на тие риби на одделни или на сите риболовни води.

Член 35

Општинското собрание може одделни делови од риболовните води да ги прогласи за природни рибни плодишта.

Со актот за прогласување на природно рибно плодиште можат да се пропишат и посебни мерки за заштита на тоа плодиште.

Член 36

Во риболовните води е забрането:

1. ловење риба под определената големина;
2. ловење риба со ости и друг забранет рибарски алат, огнено оружје, експлозивни или хемиски средства кои ги убиваат, тругат или ги зашеметуваат рибите;

3. ловење риба непосредно со раце;

4. порибување на риболовната вода со болна риба или болна икра;

5. преградување на водниот тек со трајни или повремени прегради што го спречуваат преминувањето на рибата, доколку тоа не е предвидено со инвестициона програма;

6. затворање, скрипување или исцрпување на водата од риболовната вода, ако тоа може да предизвика опасност за опстанок на рибата;

7. ловење риба со струја, освен во случаите што ќе ги определи републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

По исклучок може да се лови риба и со ости ако се прибави одобрение од Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

V. НАДЗОР

Член 37

Надзор над спроведувањето одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на сточарската инспекција, а во поглед сузбивањето на рибните болести и општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарната инспекција.

Член 38

Во вршењето на надзор овластениот инспектор, покрај општите овластувања што ги има по посебните прописи за односната инспекција, е овластен и за:

1. вршење преглед на чамците и другите средства со кои се врши стопански и спортски риболов, на уловот, на легитимациите за вршење на стопански риболов и на риболовните дозволи за вршење на спортски риболов;
2. вршење преглед на објектите, деловните прстории и книгите на работните организации што се занимаваат со рибарство или што ставаат во промет риби;
3. сопирање од извршување на незаконити дејствија;
4. привремено, до конечната одлука на надлежниот орган, одземање на уловот, на дозволата за спортски риболов, како и на средствата и опремата за вршење на риболов.

Член 39

Ако органот од член 37 на овој закон не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на управата надлежен за работите на сточарската инспекција односно на ветеринарната инспекција, на товар на општината чиј орган бил должен таа работа да ја изврши.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Со парична казна од 1.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап работната организација која:

1. не донесе основен односно годишен план во предвидениот срок или со пропишаната содржина (чл. 13, 14 и 15);
2. врши стопански риболов, а не е регистрирана за вршење на рибарство (член 3, а во врска со член 10);
3. лови риба на рибарско подрачје за кое нема потребно овластување за користење на рибниот фонд (член 10 и член 19 став 2);
4. затвора, скршнува или исцрпува вода од риболовната вода и со тоа предизвикува опасност за опстанокот на рибата (член 36 точка 6);
5. без одобрение внесе во риболовна вода риби или растенија кои во таа вода дотогаш ги немало (член 33).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 200 до 2.000 динари и одговорното лице во работната организација.

Член 41

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за стопански престап работната организација која:

1. лови риба за време на ловостојот, привремена или трајна забрана на ловење, под пропишаната големина, со ости или други забранети рибарски алати, со огнено оружје, со експлозивни или хемиски средства, или со струја (член 34 и член 36 точка 1, 2 и 7);
2. ја порибува риболовната вода со болен рибен млаѓ или болна икра (член 36 точка 4);
3. врши преградување на риболовната вода (член 36 точка 5);

За стопански престап од став 1 на овој член со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се казни и одговорното лице во работната организација.

Член 42

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на спортските риболовци која:

1. не донесе основен или годишен план во предвидениот срок или со пропишана содржина (член 13, 14 и 15);
2. без одобрение внесува во риболовна вода риби односно растенија што во таа вода дотогаш ги немало (член 33);
3. порибува риболовна вода со болен рибен млаѓ или со болна икра (член 36 точка 4).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 200 до 2.000 динари и одговорното лице во организацијата на спортските риболовци.

Член 43

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок работната организација која свсите работници и кооперанти, кои непосредно учествуваат во вршењето на риболовот, не ги снабди со легитимација или на граѓанинот кој ги исполнува условите не му издаде дозвола за вршење на спортски риболов (член 22 и член 25);

За прекршок од претходниот став со парична казна до 200 динари ќе се казни и одговорното лице во работната организација.

Член 44

Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот кој:

1. лови риба без легитимација односно дозвола или одбие да ја покаже легитимацијата односно дозволата на инспекцискиот орган или друго овластено лице (член 22, член 25 и член 26);
2. лови риба под одредена големина (член 36 точка 1);
3. лови риба непосредно со раце (член 36 т. 3).

Член 45

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот кој:

1. врши риболов за време на ловостојот или лови риба чие ловење е трајно или еремено забрането (член 34);
2. лови риба со ости или други забранети риболовни алати или средства (член 36 точка 2);
3. затвора, скршнува или исцрпува вода и со тоа предизвикува опасност за опстанок на рибите (член 36 точка 6).

Член 46

За прекршок од член 44 точка 1 и 2 и член 45 точка 1 и 2 од овој закон, покрај парична казна, може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите со кои е извршен прекршокот, како и одземање на дозволата за вршење на спортски риболов.

Член 47

За прекршок од член 44 точка 1, 2 и 3 и член 45 точка 1 и 2 од овој закон ќе се казни родителот односно старателот на малолетникот што го сторил прекршокот, ако ја пропуштил должноста за грижата на малолетникот.

VII. ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Општинските собранија се должни, во срок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги образуваат рибарските ревири, како и рибниот фонд на рибарските подрачја и ревири и да ги дадат на користење на работни организации односно на организации на спортските риболовци.

На организациите и другите корисници што според досегашните прописи се здобиле со право на користење на риболовна вода, а кои рибниот фонд на односната риболовна вода не ќе го добијат на користење во смисла на претходниот став, им престанува тоа право со денот на давањето на користење рибниот фонд на друга организација односно со денот на истекот на рокот од претходниот став.

Член 49

Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ја пропише:

- големината на рибите до која не смеат да се ловат;
- обрасците на легитимации за стопански и дозволи за спортски риболов;
- ловостојот за одделни видови риби и ограничување за време на ловостојот;
- мерките за сузбивање на рибните болести;
- видовите на алати што можат да се употребуваат за вршење на стопански и спортски риболов, како и ограничувањата на употребата на одделни алати и направи за стопански и спортски риболов.

Член 50

До донесувањето на основниот план, користењето на рибниот фонд на рибарско подрачје односно рејон ќе се врши врз основа на привремениот план што го донесува организацијата на која рибниот фонд и е даден на користење.

Член 51

Дозволите за риболов, издадени според досегашните прописи, важат и тоа:

- годишната — до крајот на 1968 година;
- дневната — до крајот на месецот во кој дозволата е издадена.

Член 52

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/59 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/65) и Наредбата за одредување риболовни води за стопански риболов („Службен весник на СРМ“ бр. 6/60 и 21/62 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/64 и 2/68).

До донесувањето на поблиски прописи, во деловите што не се во спротивност со овој закон, остануваат во сила Правилникот за вршење на спортски риболов („Службен весник на СРМ“ бр. 6/60 и 21/62) и Наредбата за одредување ловостојот на одредени видови риби и ракови („Службен весник на СРМ“ бр. 6/60 и 16/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/64 и 2/68).

Член 53

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

352.

Врз основа на член 123 став 2 и член 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, на заедничката седница на Републичкиот и Стопанскиот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1969 ГОДИНА

I

Во реализацијата на тековната економска политика во 1968 година се постигнати видни резултати. Позитивни резултати се постигнати особено во порастот на производството, во општественото стопанство, во зголемувањето продуктивноста на трудот, зголемувањето прометот на стоки, зголему-

вањето реализацијата на готовите индустриски стоки, стабилизацијата на пазарот и др.

Во сите области на стопанството, освен во земјоделството, е остварен поинтензивен пораст на производството и услугите.

Особено значаен пораст е остварен во развојот на индустриското производство, што е резултат на општиот подем на динамизирањето на претежниот дел од индустриското производство.

Обемот на земјоделското производство е остварен на осетно пониско ниво, и тоа неповолно се одразува врз општата динамика на порастот на вкупното производство во СР Македонија.

Остварениот пораст на производството е придружен со квалитетни процеси на реструктурирање на производството на линија на усогласување со потребите на пазарот; на поефикасно користење на капацитетните можности и натамошен пораст на продуктивноста на трудот.

Запосленоста покажува тенденција на постојан благ пораст. Повисоко ниво на запосленост е остварено во индустријата, сообраќајот, трговијата и занаетчиството. За разлика од ова, во општественото земјоделско стопанство и натаму продолжува тенденцијата на намалување бројот на запослените, што неповолно влијаеше врз вкупниот пораст на запосленоста.

Постигната е поголема усогласеност во движењата на понудата и побарувачката и во стабилизацијата на домашниот пазар.

Остварен е натамошен пораст на животниот стандард.

Порастот на личните доходи во оваа година е поусогласен со порастот на производството и деловните резултати.

Со политиката на распределбата на средствата е обезбеден подинамичен пораст на средствата за потребите на општествените дејности, а посебно на образованието. Буџетската потрошувачка се остварува со мирна динамика во однос на минатите години.

Иако во реализацијата на целите и задачите на тековната економска политика, гледано во целина, се остварувани многу значајни позитивни процеси, на одделни подрачја од активностите не се остварени очекуваните резултати и сè уште се присутни сериозни проблеми, чие решавање бара и натаму да се вложуваат усилби.

Извозот на стоки е остварен на пониско ниво. Врз забавувањето на извозот осетно влијание има натамошното опаѓање извозот на тутун и намалувањето извозот на производите од земјоделството.

Инвестиционата активност се движи приближно на нивото од минатата година, односно под очекувањата.

Приливот на средства по основ на договорите со Југословенската инвестициона банка изразито заостанува и претставува сериозен проблем за редовно извршување на инвестиционата програма.

Оствареното ниво на запосленоста, и покрај преземените посебни мерки, е под очекувањата. И во оваа година дојде до натамошно зголемување бројот на лицата што бараат запослување, што овој проблем го прави актуелен и сложен.

Покрај влијанието на неповолните климатски услови, врз развојот на земјоделското производство определено влијание имаа и економските услови, меѓу кои нарушувањето на односите во цените, посебно меѓу цените на репроматеријалите и земјоделските производи и усложнетите услови за пласман на земјоделските производи на домашниот и странскиот пазар, особено за сточарските производи (волна, месо и друго).

Проблемот на загубите е присутен и во оваа година. Претежен дел од загубите и натаму се јавува при одделен број работни организации во индустријата. Проблемот на загубите во оваа година се јавува во поостра форма и во земјоделството.

Ликвидноста на стопанството не е подобрена. Присутна е појавата на повторно зголемување на меѓусебните побарувања.

Во оваа година е забрзана реализацијата и е заповен динамичниот пораст на залихите. Меѓутоа, во одделни работни организации залихите се уште се високи и претставуваат проблем. Ова особено во производството на тутун, волна и некои други производи во индустријата.

Се уште отсуствува поширока и врз потрајна основа поставена деловна соработка на работните организации од областа на производството и прометот, во организацијата на истражувањето на пазарот и во пласманот на индустриските и земјоделските производи.

II

Обезбедување натамошен подинамичен пораст на производството и зацврстување на достигнатата стопанска стабилност, претставува основна задача на развојната политика и на развојот во 1969 година.

Развојот во 1969 година особено треба да обезбеди пораст на производството и на услугите во сите области на стопанството и на општествените дејности, пораст на извозот на стоки, зголемување на вкупната запосленост, поинтензивно и поекономично работење, забрзување на интеграционите процеси и самоуправното договарање, јакнење на репродуктивната способност на стопанството преку посоодветни односи во интерната и екстерната распределба на доходот и побрзо спроведување на реформата во нестопанските дејности.

Порастот на производството во 1969 година многу повеќе ќе треба да се засновува врз поинтензивно искористување на капацитетите, засилена интензификација на производството, подобрување на организацијата на работењето и проширени форми на деловна соработка. Преку намалувањето на трошоците, поголемото искористување на капацитетите, зголемениот обрт на расположивите средства и преземање на други организациони мерки за побрзо овладување со новата технологија, треба да се постигне подобра економска положба на стопанството.

Во овој поглед активноста на работните организации посебно треба да биде насочена кон намалување на трошоците, натамошно усогласување на производствената програма и асортиман со потребите на пазарот и подобрување на квалификационата структура на запослените. Активноста на стопанските организации, банките и другите носители на проширената репродукција посебно треба да биде насочена кон брзо изведување на започнатата модернизација.

При интеграционите процеси и другите облици на деловни соработки, треба да дојде до поголема соработка меѓу работните организации од областа на производството и оние од областа на внатрешната и надворешната трговија. Деловната соработка посебно треба да придонесе за утврдување на заедничката политика во проучувањето и овладувањето на пазарот, развојот на мрежата и слично. Врз таа основа треба да дојде и до поголемо здружување на расположивите материјални и други средства.

Развојот на интеграционите процеси наедно треба да биде остварен и преку поголема индустриска кооперација со домашни и странски претпријатија и поголема примена на научните دستигања.

Независно од условите што се создаваат преку зголемената домашна побарувачка, во 1969 година треба многу порешително и во поголем обем да се оствари и извоз на стоки. Во овој поглед треба и натаму да се обезбеди динамичен пораст на девизиот прилив врз основа на странскиот туризам и извршените градежни услуги во странство.

Врз оваа основа во 1969 година треба да се оствари пораст на производството од 10 до 12%. Ваквата динамика би овозможила да се оствари подинамичен развој на СР Македонија од општиот просек во земјата.

Развојот наедно треба да биде остварен и со усогласени движења на личната и општата потрошувачка. Треба да се обезбеди доследно спроведување на усвоената политика, личните доходи да се движат во границите на остварените деловни резултати и продуктивноста на трудот.

Расходите на општествено-политичките заедници и расходите на општествените дејности и фондови во начело ќе треба да се движат сразмерно со остварениот пораст на националниот доход. Во овие рамки треба да се обезбеди побрз пораст на расходите за сенародна одбрана.

Треба да се запази постојната стабилизација на пазарот и да се овозможи натамошно смирување порастот на животните трошоци. Врз оваа основа и очекуваниот пораст на производството, треба да се обезбеди натамошен реален пораст на личните доходи.

Преку зголемената активност и преземање на други додатни мерки во текот на 1969 година, треба да се обезбеди зголемена запосленост.

За поуспешно остварување на задачите и развојот во 1969 година особено значење има и зголемувањето на инвестиционата активност.

Реализацијата на зголемената инвестициона активност треба да биде обезбедена со поредовно извршување на обврските од специјализираните банки, обврските на федерацијата за учество во инвестициите по другите закони, со зголемување на вложувањата врз основа на Фондот за развој на недоволно развиените републики и краишта на Југославија и преку зголемено издвојување на средства од работните организации за инвестиции во основни фондови.

Проблемот на загубите во некои поголеми стопански организации покомлексно да се проучи и да се изнајдат евентуални решенија кои ќе значат консолидирање на овие организации.

Важна задача во развојот во 1969 година ќе претставува и забрзаното изведување на програмите за обнова и изградба на Скопје и Дебар.

III

Порастот на производството во основа треба да биде остварен со поефикасно користење на постојните капацитетни можности и со натамошен пораст на продуктивноста на трудот.

Приближно две третини од очекуваниот пораст во 1969 година се базира врз зголемувањето на производството во индустријата и земјоделството.

Во областа на индустријата постои можност да се оствари натамошен пораст на производството во сите производствени гранки.

Притоа, особено динамичен развој треба да се оствари во производството на електроенергијата, на црната металургија, на хемиската индустрија, на текстилната индустрија, потоа на производството на неметали, индустријата на градежен материјал и на производството на прехранбена индустрија.

Задоволувањето на зголемените потреби од електрична енергија во 1969 година ќе треба да биде покриено со зголеменото производство од сопствените електроизвори на електростопанството во СР Македонија, а во еден дел и од врзаниот електросистем.

Покривањето на потребите од сопствени извори претпоставува, покрај оптималното искористување на постојните електроизвори, и пуштање во работа на хидроцентралата „Шпиње“ во почетокот на второто полугодие. Истовремено треба да се настојува да бидат редовно извршени договорните обврски за испорака на електрична енергија од ТЕЦ „Косово“.

За надраснување на проблемите во електро-стопанството, што се јавуваат со укинувањето на регресот на Претпријатието за производство и пренос на електрична енергија, ќе треба да се вложат напори за порационално користење на производствените и преносните капацитети и да се докрајчат зафатите за интеграција во оваа област.

Да се предложи одлагање укинувањето на законот во 1969 година.

Во 1969 година треба да се настојува за стабилизација на цените на енергетските горива за стопанството.

Производството во областа на црната металургија посебно производството на челик, во идната година треба да биде остварено со натамошен динамичен пораст и врз оваа основа треба да се постигне поефикасно користење на топлинските и валавните капацитети. За реализација на ова особено е значајно да се забрза овладувањето на организацијата и технологијата како и да се обезбеди доследно спроведување на спогодбата меѓу производителите на челик и интензивните потрошувачи.

За развојот на производството во хемиската индустрија нужно е да се преземат мерки кои ќе овозможат поголем извоз и поредовен пласман на домашниот пазар. Извозот треба да претставува значајна компонента за поголем дел од производството. При утврдувањето обемот на увозот на сировини за потребите на текстилната индустрија треба да се води сметка за потенцијалот што се создава со ова производство.

Тежиштето на развојот на металопреработувачката индустрија треба да биде насочено кон натамошно позасилено реструктурирање на асортиманот и проширување на индустриската кооперација со соодветната домашна и странска индустрија.

Во 1969 година нужно треба да му се посвети поголемо внимание и на системот на продажба на производите на кредит. За оваа цел, покрај ангажирањето на сопствениите средства и средствата од банките, треба да дојде до засилено користење и на средствата на Федерацијата на кредитирање на опремата.

Во комплексот на металопреработувачката индустрија во нашата Република сèуште отсуствува поголема ориентација кон извоз. На овој проблем, меѓутоа, ќе мора да му се посветува сè поголемо внимание.

Во обоената металургија треба да се обезбеди поцелосно користење на капацитетот на рудникот „Саса“ и довршување на флотацијата и другите започнати работи во Злетово и врз таа основа поосетно да се зголеми производството на концентрати.

Треба да се вложуваат напори производството на феролегури да биде обезбедено со редовно снабдување со електрична енергија.

Во градежната индустрија ќе треба да се вложат посебни напори за поредовно задоволување на потребите од градежни материјали, особено потребите од материјали за исполнување на сидовите.

Во индустријата за целулоза и хартија во 1969 година треба да се обезбеди консолидација на производството и надминување на проблемите во врска со пласманот. Во овој правец, покрај мерките за надминување на проблемите сврзани со загубите, посебно место треба да добие проширувањето на деловната соработка со графичката индустрија и другите корисници на ова производство. За да се обезбеди поголем пласман и финализација.

Во развојот на текстилната индустрија, и покрај досега извршените значајни измени во производствената програма, нужно ќе треба да се обезбеди натамошен процес на вградување на повисоковредни асортимани.

И во 1969 година ќе треба да се обезбеди поголема контрола и ограничување на увозот на готови производи и условување увозот на сировини за потребите на текстилната индустрија со преземање на природните и синтетичките сировини од домашно производство.

За развојот на тутунската индустрија е од особено значај да се обезбеди целосно и доследно спроведување на веќе донесените мерки.

За оваа цел треба да се инсистира да бидат донесени сите нужни акти, кои ќе обезбедат целосно извршување на донесените мерки.

Во исто време потребно е да се вложат напори за изнаоѓање на други мерки за потрајно решавање, проблемите на тутунот, а посебно да се настојува во меѓудржавните аранжмани врзување на увозот на некои производи со извоз на тутунот.

Во 1969 година развојната политика во земјоделството треба да биде остварувана преку засилена измена на структурата на сеидбените површини во правец на проширување на доходните и трудоинтензивните култури. Ова треба да дојде до израз особено во општествениот сектор каде што сега превладува житно производство.

За подобрување структурата на сеидбените површини и на растителното производство треба да се преземат поефикасни мерки за зголемување извозот на тутунот, зеленчукот, овошјето и грозјето, како и за заштита на памукот и на другите производи од увозот. Треба да се создава паритет на цени, кој ќе го стимулира производството на индустриските и градинарските култури.

За обезбедување на поголемата стабилност во снабдувањето со добиточна храна, треба да се обезбеди поефикасно користење на расположивите капацитети.

За стабилизација и побрз пораст на приносите нужни се мерки кои водат кон интензификација на производството преку современа агротехника, технологија и организација на работата.

Потребно е побрзо развивање на кооперативните односи меѓу индивидуалните производители и земјоделските организации, во создавањето на услови за механизирање на производството, подобро снабдување со квалитетно семе; со вештачко ѓубре и друго.

За развојот на земјоделското производство од значење е да се подобри начинот на кредитирањето за обртни средства; да се совладуваат тешкотии што се појавени и ќе се појавуваат во извозот и пласманот; благовремено и доследно да се изврши откупот на земјоделски производи по гарантирани цени; да се настојува да се задржат премиите и регресите.

Треба да се извршат сите нужни подготовки и да се донесат потребните мерки за поефикасно искористување на површините под мелиоративните системи.

За остварување на задачите од посебно значење е натамошното развивање на кооперативните и интеграционите процеси. Притоа, самоорганизирањето треба да дојде до полн израз.

Во развојот на шумарството во 1969 година посебно внимание треба да ѝ се посвети на изградбата и реконструкцијата на шумско-комуникационата мрежа.

За оваа цел треба во поголем обем да се користат средствата на Федерацијата што таа ги издвојува за оваа намена. Ова треба да биде поддржано и со соодветно ангажирање на средствата од деловните балки во Републиката и со учество на работните организации.

Средствата на амортизацијата треба во поголема мера да се насочуваат и користат за одгледување на шумите и подобрување на постојниот шумски фонд.

Со зголемувањето на градежните работи, особено со засилувањето на станбената изградба, сè повеќе се актуелизира проблемот на градежното занаетчиство. Во решавањето на овој проблем во во најголема мера треба да се ангажира и самата градежна оператива.

За развојот на внатрешниот промет во 1969 година посебно внимание да се посвети на окрупнувањето и организационо-кадровското поставување на организациите од внатрешната трговија.

IV

За реализација на очекуваниот развој на производството и понатаму битен фактор ќе претставува побарувачката на домашниот пазар и зголемувањето на извозот.

Движењето на штедните влогови дава реална основа и во наредната година, преку потрошувачките кредити, да се влијае врз проширувањето на побарувачката на домашниот пазар и усогласувањето на нејзината структура.

Во обезбедувањето на соодветни услови за реализација на очекуваниот пораст на производството, покрај мерките на тековната економска политика, нужно е да се засилат и напорите на работните организации за натамошно реструктурирање на производството и неговото усогласување со потребите на пазарот; поефикасно користење на расположивите средства, смалување на трошоците на работењето и поевтинување на производството, проширување на деловната соработка меѓу работните организации од производството и прометот во истражувањето на пазарот и организиран настап на него. Овој момент подеднакво е значаен за организиран настап и пласман на индустриските стоки и откуп и пласман на производителот од аграрниот сектор.

За реализација на задачите на тековната економска политика, посебно на подрачјето на развојот на производството и забрзувањето на тековите на пласманот и на подрачјето на инвестиционата активност, од посебно значење е да се обезбеди поголема организираност и деловна поврзаност на деловните банки.

На тој начин треба да се обезбеди поголем степен на концентрација на расположивите средства со нивно здружување, а преку тоа и порационално и ефикасно користење на расположивиот кредитен потенцијал.

Во склопот на ова, во 1969 година деловните банки треба посебно внимание да им посветат на проблемите во врска со изразито високиот пораст и одржувањето на високо ниво на меѓусебните побарувања и да ги поддржат напорите на стопанството за подобрувањето на ликвидноста.

Деловните банки треба поопстојно да ги испитаат можностите и да обезбедат поголема организираност во користењето на погодностите што се создаваат со мерките на кредитномонетарната политика, посебно на подрачјето на кредитирањето на подготовките на производството за извоз; кредитирањето на опремата; кредитирањето на туризмот; станбената изградба и слично.

Иако за реализацијата на производството, поаѓајќи од неговиот обем и структура, доминантно значење има апсорпционата моќ на домашниот пазар за нормализација на залихите и за забрзување на реализацијата воопшто и посебно на одделните видови производство, од пресудно значење е зголемувањето на извозот.

Во 1969 година треба да се обезбеди пораст на извозот на стоки за 10 до 12%.

За реализацијата на задачите во оваа област и понатаму ќе бидат потребни напори за доследна примена на досега преземените мерки, за натамошно решавање на одделни проблеми и создавање на други услови за побрз пораст на извозот.

Во текот на 1969 година треба да се обезбеди поголемо користење на мерките на кредитната политика за зголемување на кредитите за подготовките за извоз, обезбедување на даночни и други олеснувања со цел да се стимулира извозот, ресектот на стоките на складиштата и слично.

Треба да се вложуваат напори за поуспешно регионално насочување и усогласување на размнатата.

Преку доследна примена и користење на донесените мерки за подобрување на состојбата во тутунското стопанство и зголемување на извозот на тутун во 1969 година, треба да се обезбеди нормализација на тековите на извозот на тутунот.

Соработката со странски и домашни партнери треба да биде насочена кон создавање подолгорочни аранжмани за извоз.

V

За реализација на задачите во областа на политиката на запослувањето и обезбедување пораст на запосленоста за најмалку 3% треба решително да се настојува за доследно спроведување на веќе преземените мерки на ова подрачје и во рамките на тековната економска политика да се преземаат соодветни нови мерки, со кои ќе се создаваат услови за запослување на редовниот годишен прираст на активното население.

Во почетокот на 1969 година ќе бидат предложени посебни мерки за осигурување на побрз пораст на запосленоста.

Треба да се инсистира на работните организации, во политиката на запослувањето, доследно да ги применуваат нормативите и критериумите утврдени за обезбедување на оптимална квалификациона структура на запослените, усогласени со развојот на работната организација врз подолгорочна основа.

Притоа, покрај запослувањето на нов школуван кадар, потребно е да се настојува и за перманентно усовршување, дооквалификување и преквалификување на постојниот кадар, според перспективните потреби на стопанскиот и општествениот развој.

Развојните и кадровските служби на работните организации треба да пристапат кон поопстојно согледување и посистематско планирање на потребните кадри според производствените и други профил.

Реализацијата на оваа политика треба да биде поддржана и стимулирана и со кредитната политика во зафатите на модернизација и реконструкција на постојното стопанство.

Во реализацијата на инвестиционата политика, во рамките на расположивите средства, не доведувајќи го во прашање редовното извршување на задачите во врска со реализацијата на основните развојни правци, деловните банки треба во поголема мера да го поддржуваат и поттикнуваат интересувањето за проширување на терцијалните дејности.

Во 1969 година развојот на овие дејности ќе биде поттикнуван со посебни мерки и на Федерацијата (смалување на обврските по основ на приходите на личните доходи за новозапослените). Овие мерки треба адекватно да бидат поддржани и од општествено-политичките заедници и другите учесници во распределбата на општествениот производ.

Во реализацијата на политиката на запослувањето неопходно е тежиштето и понатаму да биде на запослување на млади стручни кадри. Во таа смисла решително треба да се инсистира на доследно и целосно спроведување на прописите за задолжително запослување на приправници.

Потребно е да се вложат напори за подобрување квалификационата и образовната структура на запослените лица.

Врз база на истражувањата што се во тек за основните карактеристики на постојните безработни лица, треба да се изградат и утврдат соодветни објективни економски оправдани критериуми, што треба да послужат како основа во утврдувањето на политиката и преземањето мерки за решавањето на овој проблем.

Средствата што ќе се формираат кај Републиката заедница за запослување од делот на републичкиот придонес, треба да се насочат за оквалификување и преквалификување, за создавање на услови за запослување на лицата што бараат запослување.

VI

Во 1969 година со реализацијата на задачите на подрачјето на инвестиционата политика, треба да се обезбеди довршување на неколку крупни зафати што беа почнати од порано и подолго време заземаа значајно место во нашата инвестициона програма. Треба да се доврши изградбата на Железарицата до капацитет од 600 илјади тони челик, изградбата на хидроцентралата „Шпиље“, пругата

Гостивар—Кичево со кракот Зајас—Тајмиште, делот од Јадранската магистрала што минува на наша територија и дел од мелиоративните системи според законот.

Извршувањето на овие задачи бара да се преземат сите потребни мерки кои ќе обезбедат целосно и редовно извршување на обврските од Федерацијата и специјализираните банки.

Треба да дојде до засилено инвестирање во изградбата на „Маврово II“, доводот на шарските води и хидроцентралата „Калиманци“.

Во 1969 година важна задача ќе претставува забрзувањето на реализацијата на програмата за модернизација, реконструкција и оптимизација по веќе одобрените кредити.

До засилени вложувања треба да дојде и во земјоделството.

За редовно извршување на инвестиционата програма во 1969 година и другите задачи на инвестиционата политика, утврдена со Среднорочниот план за развој на СР Македонија од 1966 до 1970 година, посебно ќе треба да се вложуваат напори во правец на:

1) Доследно извршување на обврските по веќе склучените договори и редовно спазување на срокоите на градење.

Во првите месеци од 1969 година да се изврши избор и да се почне со градењето на нова електрична централа и со тоа да се обезбеди нужниот континуитет предвиден во Среднорочниот план.

Во овој поглед треба поблиску да се утврди и програмата за изградба на објектите за пренос на електрична енергија и да се забрза нивната изградба.

Треба да се испита можноста, на тоа на приливот на средствата за 1970 година, привремено да се ангажира дел од расположивите средства на градежната оператива и со тоа да се забрза динамиката на изведувачкото на програмата за модернизација на патиштата.

Во 1969 година треба да се испитаат можностите и да се овозможи натамошно проширување на програмата за модернизација на стопанството.

Користењето на други средства од земјата и странство ќе претставува значајна задача во извршувањето на инвестиционата политика во 1969 година.

Во овој правец треба да се настојува да билат склучени нови кредити со специјализираните банки и да се користат можностите за добивање средства од меѓународните банки и други странски кредити, кои се очекува да билат добиени во 1969 година.

Треба да се инсистира на брзо обезбедување гаранција од Федерацијата за доизграднување на Железарницата „Скопје“, за програмираниот капацитет од 940 илјади тони челик.

Во рамките на расположивиот кредитен потенцијал, во 1969 година деловните банки треба да обезбедат поголем простор и во поголема мера ги поддржат усилбите на стопанството во развојот на терцијалните дејности.

VII

За развојот на животниот стандард, а посебно на личната потрошувачка, значајно е да се запази натамошна стабилизација на цените на животните трошоци.

Со примената на Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на работните организации и на другите мерки што ќе уследат во врска со применувањето на овој закон, како и врз основа на примена на самоуправниот и општествено договарање во областа на формирањето на личните доходи, треба да се создадат услови за подоследно спроведување политиката на усогласување на распределбата и порастот на личните доходи.

Во текот на 1969 година ќе се донесат мерки со кои ќе се овозможи примена на системот на прогресивно оданочување на личниот доход. Наедно ќе биде разработен механизмот за насочување, од-

носно зафаќање на неоправдано високите разлики во цени, монополскиот доход и слично, што инаку создава услови за неоправдано формирање на повисок приход.

Во 1969 година треба да дојде до релативно поголемо издвојување на средства за проширување на материјалната основа на дејностите од општествениот стандард и до усогласен развој на општата потрошувачка со движењето на националниот доход.

Во реализација на задачите во областа на станбената изградба, тежиштето на активноста особено треба да биде насочено кон довршување на зголемениот број станови почнати во 1968 година. Напоредно со ова, од големо значење ќе биде да се одржи континуитетот на проширената програма на градење и на нови станови.

И во 1969 година ќе треба да се вложуваат напори за максимално искористување на расположивите средства за станбена изградба.

Посебно треба да се обезбеди поголема организираност на деловните банки во користењето на депозитивните средства и можноста за ресконт на доделените кредити врз таа основа.

Ќе биде нужно да се прошири системот на градење станови за пазар.

Уредувањето на градежното земјиште како услов за забрзана изградба исто така ќе претставува посебна задача на која општинските собранија ќе треба да посветат поголемо внимание.

Во 1969 година треба да се настојува да се создадат услови за засилена изградба на комуналните фондови вклучувајќи го и проширувањето на електродистрибутивната мрежа.

И во 1969 година треба да се продолжи со усилбите на натамошно усогласување на буџетската потрошувачка со реалните можности што се создаваат со движењето на производството и порастот на националниот доход.

Порастот на расходите на општествено-политичките заедници треба да се движи во рамките на порастот на производството и доходот, што врз основа се остварува во стопанството.

Доколку се остварат поголеми приходи, вишокот на средствата треба да се употреби за формирање на резерви, кои треба во прв ред да послужат за надминување на проблемите присутни во стопанството.

Со политиката на распределбата и употребата на расположивите средства, што ќе се формираат по основ на приходите на буџетите, треба да се обезбеди побрза динамика на пораст на средствата за финансирање на образованието, науката, културата и социјалната заштита.

Реализацијата на таквата политика претпоставува расходите на органите на управата во 1969 година да се движат со помирна динамика, освен расходите за сенародна одбрана.

Треба да се проучи можноста и да се предложат соопветни измени во републичките законски прописи, во смисла на давање овластувања на општинските собранија, личните доходи што се движат во висина на пропишаниот минимум да можат да ги ослободуваат од плаќање на придонеси.

Во областа на здравственото осигурување и здравствената заштита, во 1969 година треба да продолжат и да се интензивираат усилбите за поттикнување на процесите за консолидација и организација и за усогласување развојот на овие дејности со реалните потреби и можности на остварениот општествено-економски развој.

Псаѓајќи од сегашната поставеност на организацијата на здравствената служба и проблемите што се присутни во одделни потрачја, во 1969 година на оваа проблематика треба да се посвети поголемо внимание и поенергично да се пристапи кон подобра организациона поставеност на здравствената служба, а со цел за поефикасно укажување на здравствената заштита.

Во таа смисла посебно треба да се настојува за натамошна интензификација на интеграционите процеси и обезбедување на порационална поделба на работата и соработката меѓу одделни здравствени установи во обезбедувањето на здравствената заштита.

Во текот на идната година треба да се утврдат елементи на цената на здравствените услуги, со што да се создадат услови за поцелосна афирмација на доходните односи на подрачјето на здравствената заштита.

Во согласност со можностите, средствата од оваа област треба да бидат насочени кон обезбедување на програмирана здравствена заштита со зафаќање на приоритетни здравствени проблеми како што се: намалувањето на заболувањата и високата смртност кај доенчињата и малите деца, преку проширување на теренската служба; спречување и сузбивање на заразните болести, вклучувајќи ја ТБЦ, раното откривање на малигните заболувања и др. Посебно треба да се организира поефикасна здравствена заштита на школските деца и младината и поцелосна и поефикасна здравствена заштита на работниците.

Активниот (превентивниот) метод на работа во работните организации од областа на здравството во иднина треба да биде се повеќе присутен, со што здравствената заштита ќе биде поефикасна.

Треба да се обезбеди организационо зацврстување на фондовите за детска заштита и да се засилат напорите за проширување капацитетите за дневен престој; подобрување исхраната на децата во училиштата, како и подобрување условите за одмор и рекреација на децата и младината.

Покрај редовните средства што се формираат за детска заштита, треба да се вложуваат напори за издвојување на средства и од други извори предвидени во законот.

Треба да дојде до создавање на нови капацитети и до подобрување на условите за заштита на децата без родителска грижа.

Во областа на заштитата на лицата со психички недостатоци треба да се работи на подобрување условите за заштита и рехабилитација и да се прошируваат капацитетите за определени категории од овие лица.

Преку натамошно развивање на стручните служби за социјална работа треба да се обезбеди подобрување на превентивната дејност и постручно решавање на социјалните проблеми, како во рамките на работните организации, така и на ниво на комуната.

Во областа на инвалидско-борчката заштита, во 1969 година треба да продолжат усиљите во изградувањето системот на инвалидско-борчката заштита, особено во проучувањето и согледувањето на проблемите на семејните инвалиди, самохраниите семејни инвалиди, заштитата на вдовиците и децата на умрените инвалиди од I и II група со нега и помош од друго лице, во обезбедување на сигурни извори за станбена изградба на учесниците од НОВ и семејствата на загинатите борци, како и проучување и предлагање на решенија за подобра и поефикасна заштита за борците и нивните семејства, со цел да се движи во чекор со порастот на стандардот и економската можност на заедницата.

На подрачјето на инвалидското и пензионото осигурување во 1969 година треба да продолжат напорите за доизградување на системот. Притоа, потребно е да се обезбеди и поголема организираност и ефикасност во решавањето на проблемите во врска со реализацијата на правата на осигурениците според постојните позитивни прописи.

Фондот треба да ги изврши сите неопходни подготовки и да обезбеди уште во почетокот на годината исплата на разликите по основ на валоризацијата на пензиите, како и по основ на усогласувањето меѓу старите и новите пензии.

Со очекуваниот развој на стопанството во 1969 година, се создава реална основа за натамошен по-

раст на материјалните средства и развој на основните фондови во областа на образованието, науката, културата и другите општествени дејности од ова подрачје.

Општинските собранија и заедниците на образованието треба поопстојно да ја испитаат поставеноста на постојната мрежа на училиштата за основно образование и развојните можности.

Врз основа тие согледувања да се настојува да се обезбедат зголемени средства за основна дејност, бидејќи во 1968 година не мал број на основни заедници на образованието во Републиката се најдоа во несполна положба.

Со оглед на тоа што досегашните инвестициони вложувања, како и нивото на одржувањето на постојниот училишен простор во основното и средното образование не задоволува, потребно е во распределбата на расположивите средства заедниците на образованието да обезбедат сразмерно поголеми издвојувања на средства за инвестициони вложувања, откривајќи и нови извори на средства за оваа намена.

За оваа цел во 1969 година треба да се користат и средствата што за оваа намена се формираат при Републичката заедница на образованието.

Републичката заедница на образованието овие средства треба да ги доделува во вид на учество.

Уште во почетокот на годината Републичката заедница на образованието треба да ги утврди условите под кои ќе доделува средства.

Во реализацијата на оваа задача, неопходно е поснергично да се пристапи кон обезбедување на соодветни услови за јакнење на интеграционите процеси во образованието врз територијален и производствен принцип, кон создавање на меѓуопштински и градски заедници на образованието.

Треба да се создадат услови за системно усогласување на структурата на стручните училишта со реалните потреби и можности на стопанството, преку засмано поврзување на работните организации и нивните асоцијации од областа на образованието и стопанството.

Усиљите во оваа насока треба да бидат поддржани и поттикнувани и од Републичката заедница на образованието, Стопанската комора и другите заинтересирани институции.

Поради неповолната структура на наставничкиот кадар во областа на основното и средното образование, во текот на 1969 година е потребно да се врши побрзо подобрување на оваа структура со вклучување на нов наставнички кадар со виша и висока стручна спрема.

Постојниот пораст на бројот на студентите бара преземање соодветни мерки за решавање на проблемите што произлегуваат од тоа и проучување натамошниот развој на високото образование за неговото програмско насочување.

Републичката заедница во тесна соработка со високо-школските институции, треба опстојно да ги испита присутните проблеми и да преземе мерки кои ќе овозможат потребите да бидат покриени во рамките на очекуваниот редовен прилив на средства.

Потребно е да се прошири системот на кредитирање на студентите и учениците и до реалните можности да го заменува системот на стипендирање.

Во рамките на материјалните можности треба да се прошират установите за студентски стандард.

Неопходно е да се забрза развојот на самоуправните односи преку поактивен однос и учество на наставниците, студентите и другите работници во решавањето по сите поважни прашања на високото школство.

Во 1969 година, општинските собранија и работните организации треба да ги засилат напорите во создавањето на услови за проширувањето мрежата на институциите за претшколско воспитување на децата. Во оваа смисла неопходно е да се обезбеди поголема координација на активностите на односните институции и фондовите за детска за-

штита во програмирањето, здружувањето на расположивите средства и нивното рационално и ефикасно користење.

Напоредно со напорите што ќе се вложат за доизградување системот на програмирањето, финансирањето и организацијата на научната дејност, за реализација на задачите што се поставуваат во 1969 година, посебно треба да се настојува за следното:

— во научно-истражувачката дејност треба да се обезбеди поголема координација и интеграција во извршувањето на истражувачките работи, кадровско зајакнување на оваа дејност со вклучување на нови и млади кадри за засилување на научно-истражувачката работа на подрачјето на развојот;

— во проширувањето на материјалната основа треба да дојде до поголемо ангажирање на средства од сојузните научни фондови и другите носители, посебно на стопанството;

— преку политиката на финансирање на научно-истражувачката дејност треба да бидат поддржани зацртаните правци на развој во оваа резолуција. Посебен интерес во овој период треба да претставува политиката и на инвестициони вложувања во опремувањето на научно-истражувачките институции. Истовремено треба да се вложат напори во правец на најрационално насочување на средствата и забрзување на интеграционите движења во оваа област;

— во областа на културата да се засилат напорите за натамошно усогласување на самоуправните односи и изградување систем за поадекватно финансирање. Во таа смисла да се засилат напорите и во областа на техничката и физичката култура.

VII

Извршниот совет, републичките органи, општинските собранија, Комората и другите асоцијации на производителите, работните организации и банките да изготват свои конкретни акциони програми, со кои својата дејност да ја насочат кон спроведување задачите и ставите изнесени во оваа резолуција, кои се однесуваат на нив.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1013

26 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

353.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1968 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1968 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и

пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1968 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 21 октомври 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 117

27 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

354.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 став 3 и член 112 точка 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и Единствената методологија за определување стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 21 октомври 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1968 ГОДИНА

I

Во Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/68), во ставот II на крајот точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова алинеја, која гласи:

„0,38% за работниците на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување“.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 7 мај 1968 година, како ден на стапувањето во сила на Законот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3163/1

21 октомври 1968 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с.р.

355.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 11 декември 1968 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1969 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1969 год., што ја донесе Собранието на Републичката заедница на социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 19 ноември 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112
26 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Миячев, с. р.

356.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 став 3 и член 112 точка 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и Единствената методологија за определување стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 19 ноември 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1969 ГОДИНА

I

Додатен придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница, плаќаат сите организации во

кои има работни места односно работи на кои според Законот за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со наголемено траење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/63) на осигурениците стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење.

II

Додатниот придонес од претходната точка го плаќаат организациите по стопа од:

а) 1,28% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се смета како 18 месеци стаж на осигурување;

б) 0,85% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се смета како 16 месеци стаж на осигурување;

в) 0,63% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се смета како 15 месеци стаж на осигурување;

г) 0,41% за работниците запослени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се смета како 14 месеци стаж на осигурување.

III

Додатниот придонес се пресметува од износот на бруто личниот доход на работниците запослени на работни места односно работи на кои стажот на осигурувањето им се смета со зголемено траење.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3459/1
19 ноември 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

357.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 11 декември 1968 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1969 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидско осигурување што произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или заболување од професионална болест за 1969 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за

социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 19 ноември 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 111

26 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

358.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 3, членот 112 точка 3 и членот 113-а став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 19 ноември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1969 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува бројот на групите во кои, зависно од степенот на опасноста од настапување на инвалидност или телесно оштетување поради несреќа на работа или заболување од професионална болест, се распоредуваат работните места, критериумите за распоредување на работните места во групи и стопите на додатниот придонес за одделни групи на работни места.

II

Зависно од степенот на опасноста од настапување на инвалидност или телесно оштетување поради несреќа на работа или заболување од професионална болест, работните места, во рамките на републиката, се распоредуваат во пет групи според следните критериуми:

I група — работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на републиката изнесува од 4 до 20;

II група — работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на републиката, изнесува од 21 до 40;

III група — работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на републиката, изнесува од 41 до 60;

IV група — работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на републиката, изнесува од 61 до 80 и

V група — работни места каде бројот на повредените на 100 запослени на определени работни места, во рамките на републиката, изнесува над 81.

III

Според утврдените критериуми во претходната точка, работните места се распоредуваат во групи и тоа:

I — група

1. Водоинсталатери
2. Водители и пом. водители на печки за феролегури
3. Вовозводители
4. Гравери на стакло
5. Електричари
6. Емајлјерци (нанесување емајл на производот)
7. Сидари во градежништвото
8. Заварувачи
9. Затворачи на лименки во прехранбената индустрија
10. Изолатори на цевки
11. Копачи и пом. копачи на руда
12. Кончари во текстилната индустрија
13. Крпачи, сортирачи и чистачки на ферохром
14. Леари (ливци)
15. Лимари
16. Маневристи
17. Машинбравари и бравари
18. Механичари и автомеханичари
19. Металостругари
20. Мотороводители на дизел локомотиви
21. Надворешни возачи на руда и материјали
22. Одделенски водачи во текстилната индустрија (мајстори за одржување на машини)
23. Опинчари
24. Општи и транспортни работници
25. Полначи на тапани (бубњеви)
26. Помошници на машини за изработка на цигари
27. Поцинкувачи на цевки
28. Предилки и сменалки
29. Пресувачи на шамотна стока и плочици
30. Пробадари на печки
31. Сечачи на дрва во шумарството и дрвната индустрија
32. Столари во дрвната индустрија
33. Текстилни работници во хемиската индустрија
34. Триежери (класирање на руда)
35. Ферментатори на тутун
36. Хагеристи
37. Хемиски работници
38. Храначи на пасажни и тунелски печки
39. Цвикачи на пети
40. Шаржирани на печки (хранење на печки)
41. Шивачи на јазици
42. Шивачи на тешка конфекција
43. Шофери — возачи во сообраќајот и градежништвото
44. Шприцери на кожи

II — група

1. Брусачи на стакло
2. Бојадии на предиво, ткаенини и суровина
3. Вајцераши
4. Влачари на волна
5. Изливачи на феролегура
6. Истоварувачи на готова стока во порцеланка
7. Каменоресци
8. Кранисти
9. Лизери (подготвувачи на суровина)
10. Машиноводачи и ложачи на парни локомотиви
11. Минери
12. Воденичари (млинари)
13. Предпредачки
14. Пакувачи на готова стока
15. Печачи на цевки
16. Пакери на коморна и тунелска печка
17. Печачи и слагачи во ринг
18. Пеглачи на кожа
19. Стаклодувачи
20. Сечачи на хартија
21. Дрводелци (тесари) во градежништвото и рударството
22. Фрлачи на руда
23. Циркуларисти во шумарството и дрвната индустрија

III — група

1. Дупчачи (бушачи) и пом. дупчачи (бушачи) (јамски работници)
2. Возачи на јал машина
3. Дозери (рачно и машинско)
4. Формери (рачно и машинско)
5. Машинисти и пом. машинисти во рударството
6. Машинисти и пом. машинисти на парни котли
7. Пресачи на машина за формирање на емајлирани садови
8. Работници на товарење и растоварување во индустријата за цемент
9. Работници на миене шишиња во маслодајната индустрија

IV — група

1. Возачи на руда
2. Обрезувачи — роловачи на емајлирани садови
3. Ракувачи со гасна комора

V — група

1. Возачи на локомотиви во индустријата
2. Графари (подготвувачи на графа во рударството)
3. Ложачи на ложницата во сушара за суровина (цемент)
4. Печачи на ратациони печки (печки за цемент)
5. Ракувачи со машина за пакчување на цемент
6. Работници на фулер — ладилник
7. Ракувачи на гранулатори

IV

Стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување кои служат за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест поради работење на работни места односно работи каде постојат услови и околности што ја зголемуваат опасноста од настапување инвалидност или телесно оштетување на работникот, се определуваат зависно од групата во која работното место е разврстено и изнесува за:

I група	0,20
II група	0,25
III група	0,30
IV група	0,35
V група	0,40

V

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стопите определени со точка IV на оваа одлука се пресметува од бруто износот на личниот доход на работниците што работат на работните места распоредени во смисла на оваа одлука.

VI

Работните организации односно обврзниците за плаќање на овој вид придонес се должни сами да го пресметуваат и уплатуваат додатниот придонес според стопите определени во точката III на оваа одлука и тоа со посебен бирмански налог.

VII

Ако во текот на годината настанат такви промени во условите и околностите на работата на одделно работно место што суштествено влијаат врз распоредувањето на работно место, промена на распоредувањето на работното место ќе се изврши на предлог од организацијата или по службена должност од денот кога е утврдено дека настанале промени.

VIII

Комуналните заводи за социјално осигурување, по приемот на барањето за промена на распоредувањето на работното место, ќе вршат проверка на податоците добиени од работната организација и во срок од 45 дена од денот на приемот на барањето се должни да донесат решение за промена во распоредувањето на работното место во односната работна организација.

IX

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01—3460/1
19 ноември 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Миланова, с. р.

359.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 11 декември 1968 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1969 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 19 ноември 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 113
26 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

360.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 став 3 и член 113 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 19 ноември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИЛОНОС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување, кој служи за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување во 1939 година, плаќаат сите работни организации опфатени со оваа одлука внатре во гранките на дејности предвидени со Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување височината на придонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 40/68).

II

Врз основа на критериумите определени со Одлуката спомената во претходната точка, додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување во определена височина за 1969 година ќе плаќаат следниве организации:

Шифра на стопанска дејност Организација

1. По стопа од 0,20%

116—40 Ф-ка за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар
116—50 Ф-ка за порцелан „Борис Кидрич“ — Титов Велес
117—61 Автопретпријатие „11 Октомври“ — Скопје
121—20 Керамичка ф-ка „Еленица“ — Струмица
121—20 Ф-ка за керамида и тули со погон за градежи „Пролетер“ — Винаца — Македонска
121—20 Ф-ка за тули и керамида „Славец“ с. Арбиново — Охридско
122—11 ШИК „Страшо Пинџур“ — Кавадарци
122—21 ДИК „Пир Бор“ — Прилеп
122—21 ШИК „Јелак“ — Тетово
123—10 Ф-ка за производство на лепенки, хартиска и картонска амбалажа „Комуна“ — Скопје
127—10 „Жито Македонија“ — Филијала Гостивар
127—50 Ф-ка за производство на чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје
129—10 „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје организација во состав — Штип
129—10 „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје организација во состав „Треска“ — М. Брод
129—10 Тутунов комбинат — Струга
129—10 „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје организација во состав — Тетово
211—11 ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип
211—30 ЗС „Мирче Ацев“ — с. Логово — Прилеп
211—30 ЗЗ „Малина“ — Крива Паланка

211—30 ЗЗ „Младост“ — с. Чапка — Титов Велес
211—30 ЗЗ „Вардар“ с. Брвеница — Тетово
211—30 ЗЗ „Бистра“ с. Галичник — Гостивар
412—21 Градежно претпријатие „Маврово“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
311—10 ШС „Галичица“ — Охрид
515—10 Претпријатие за јавен превоз на стоки и патници „Транспорт“ — Битола
515—20 Околиска управа за патишта — Скопје
611—13 Трговско претпријатие „Центроколонијал“ — Скопје
611—14 Трговско претпријатие „Овче Поле“ — Скопје
611—23 Трговско претпријатие „Технометал Македонија“ импорт — Скопје
611—30 Трговско претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид
612—27 Трговско претпријатие за промет со кожи и волна „Стококооп“ собирен центар — Титов Велес
613—20 Трговско претпријатие „Стокопромет“ — экспорт — импорт — Скопје
620—11 Хотелско претпријатие „Македонија турист“ — Скопје
724—70 Претпријатие за изработка на офицерска и цивилна облека „22 Декември“ — Скопје
724—80 Индустриско претпријатие за производство на персиски килими, шами и конфекција „Пролетер“ — Гостивар
724—80 Претпријатие за производство и промет на сите видови килими и народни ракотворби „Реп. Пазаренска“ — Кратово
727—50 ИНЗАП — Прилеп
812—30 Комунално претпријатие за градска чистота — Скопје

2. По стопа од 0,30%

120—51 Ф-ка за сапун „Цветан Димов“ — Скопје
122—11 ШИК „Јавор“ — Гостивар
124—60 Текстилна ф-ка „Пелистер“ — Битола
127—10 (612—11) „Жито Македонија“ — филијала Битола
127—10 (612—11) „Жито Македонија“ — филијала Титов Велес
127—10 „Жито Македонија“ — филијала Охрид
128—10 Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје
311—10 Шумско производно претпријатие „Јабланица“ — Струга
412—10 Градежно претпријатие „Бетон“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
611—13 Трговско претпријатие „Прехрана“ — Битола
612—26 Трговско претпријатие „Отпад“ — Скопје
620—20 Угостителско претпријатие „Пелистер“ — Скопје
620—30 Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје
620—30 Угостителско претпријатие „Меркез“ — Скопје
740—10 Градежно занаетчиско претпријатие „Дримкол“ с. Вевчани — Струга
812—30 Претпријатие за градска чистота „Чистота“ — Куманово
915—20 Клиника за детски болести — Скопје

3. По стопа од 0,40%

117—52 Претпријатие за поправка на коли и локомотиви — Титов Велес
121—20 Индустриско претпријатие за градежни материјали „Вардар“ — Гостивар
122—11 (311—10) ШИК „Копачка“ — Кичево со сите погони
122—21 Дрвен комбинат „Караорман“ — Струга
124—20 Памучна индустрија „Македонка“ — Штип
129—10 „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје организација во состав — Битола

- 129—10 Тутунов комбинат — Куманово
 211—11 ЗК „Вардар“ — Градско
 211—13 ЗСС „Млечна“ — Пехчево
 211—30 ЗЗ „Гоце Делчев“ с. Возарци — Т. Велес
 211—30 ЗЗ „Ванчо Трајков“ Пробиштип
 412—10 Градежно проектантско претпријатие „Љуботен“ — Тетово
 412—10 Градежно претпријатие „Прилепец“ — Прилеп
 611—22 Трговско претпријатие „Интерпромет“ — Скопје со сите стоковни куќи во Скопје
 612—22 Трговско претпријатие на големо и мало „Југотекстил“ — Скопје
 613—20 „Македонија“ — увоз — извоз на тутун — Скопје
 916—40 Заштитна работилница „Светлост“ — Скопје

4. По стопа од 0,50%

- 111—40 „Електро-Македонија“ Скопје дистрибутивен и произведен погон — Прилеп
 116—18 Рудници за талк „Димче Мирчев“ — Титов Велес
 116—18 Рудници за неметали „Огражден“ — Струмица
 124—72 Конфекциона ф-ка „Прогрес“ — Скопје
 127—10 „Жито Македонија“ — филијала Куманово
 129—10 Тутунов комбинат — Прилеп
 129—10 Претпријатие за обработка на тутун — Кочани
 131—10 Биро за рударски истражувања — Битола
 211—30 ЗЗ „Ран производ“ — Куманово
 211—30 ЗЗ „Иднина“ — с. Стојаково — Гевгелија
 211—30 ЗЗ „Кочо Рацин“ с. Лазарополе — Гостивар
 211—30 ЗЗ „Прогрес“ — Г. Петров — Скопје
 412—21 Градежно претпријатие „Вардар“ — Скопје
 611—25 (611—18) Трговско претпријатие „Вардар“ — Неготино
 612—22 Трговска работна организација „Скопски магазин“ — Скопје
 620—30 Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес
 724—60 Конфекција „Солидност“ — Прилеп
 724—80 Претпријатие за изработка на јоргани, душечи и шами „Слога“ — Скопје
 915—70 Медицински центар — Струга

5. По стопа од 0,60%

- 111—10 Електропретпријатие „Маврово“ — Гостивар
 122—21 ДИП „Треска“ — Скопје со сите погони во Републиката
 124—60 Ф-ка за чорапи и трикотажа „Црвена ѕвезда“ — Скопје
 124—81 Претпријатие за изработка на сите видови килими и домашни ракотворби „Македонски фолклор“ — Скопје
 125—13 Ф-ка за кожи „Борис Кидрич“ — Битола
 127—10 „Жито Македонија“ филијала Тетово
 211—12 ЗС „Гевгелиско Поле“ — Гевгелија
 213—18 Претпријатие за доградба и искористување на мелиоративниот систем „Липково“ — Куманово
 412—10 Градежно претпријатие „Кораб“ — Дебар
 412—21 Градежно претпријатие „Гранит“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
 611—13 Трговско претпријатие за колонијални прехранбени стоки на големо и мало „Деликатес“ — Тетово
 611—23 „Караорман“ — Скопје сервис за градежни материјали
 620—30 (620—20) Угостителско претпријатие „Бисерка“ — Куманово
 740—10 Градежно услужно претпријатие „Ремонт“ — Скопје
 812—50 Комунално производно претпријатие „Паркови и зеленила“ — Скопје
 915—20 Специјална болница за ТВИЈ Јасеново — Т. Велес.

6. По стопа од 0,70%

- 124—30 Волнарски комбинат „Т. Ц. Мерџан“ — Тетово со сите погони
 127—10 „Жито Македонија“ — филијала Скопје
 127—31 (127—87) Ф-ка за црвен пипер „Витаминка“ Прилеп
 211—12 ЗС „11 Октомври“ с. Гнеотино — Битола
 213—11 Водна заедница „Полог“ — Тетово
 213—18 Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани
 412—10 Градежно претпријатие „Вардар“ — Неготино
 412—10 Градежно претпријатие „Козјак“ — Куманово
 611—12 Трговско претпријатие „Малина“ — Титов Велес
 612—25 Трговско претпријатие „Огрев“ — Скопје
 725—40 Занаетчиско курчиско претпријатие „Д. Митрев“ — Титов Велес
 812—80 Управа за изградба и одржување на комунални објекти — Битола

7. По стопа од 0,80%

- 115—18 Рудници и индустрија за хром, антимон и арсен „Радуш“ — Г. Петров — Скопје
 116—13 Рудници за неметали „Силекс“ — Кратово
 121—20 Ф-ка за керамида „Киро Чучук“ — Титов Велес
 124—20 Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес
 127—10 „Жито Македонија“ — филијала Прилеп
 127—31 ИПК „Конзерваекспорт“ — погон „Вардар“ Скопје
 211—11 ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје
 211—11 ЗК „Повардарие“ — Неготино
 211—12 ЗС „Градинар“ — Охрид
 211—18 Лозарско претпријатие „Лезар“ — Титов Велес
 211—30 ЗС „Острово“ — Скопје
 213—11 Водна заедница „Вруток“ — Гостивар
 311—10 ШС „Караџица“ — Скопје
 412—23 ЖТП — Скопје — градежен погон за одржување на пруги во експлоатација — Скопје со сите секции во Републиката
 511—10 ЖТП — Скопје со сите секции во Републиката освен градежен погон
 727—50 Инвалидско занаетчиско производно претпријатие „Биљана“ — Скопје
 770—20 Комунално стопанско претпријатие — Тетово.

8. По стопа од 0,90%

- 115—12 Рудници за олово и цинк — Злетово — Саса — Пробиштип
 129—10 „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје организација во состав „Нада Бутникошарева“ — Т. Велес
 129—10 Тутунов комбинат „Благоја Деспотовски — Шовел“ — Скопје со погони за обработка на цигари, откуп и обработка на тутун
 812—30 Управа за градска чистота — Титов Велес
 812—30 Претпријатие за комунални услуги „Сервис“ — Гостивар.

III

Работните организации кои запослуваат инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност со полно работно време можат да бараат намалување на стопата на додатниот придонес од точка II на оваа одлука и тоа за:

- 10% ако во просек запослуваат 1 инвалид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници;
- 15% ако во просек запослуваат 1 инвалид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници, и
- 20% ако во просек запослуваат 1 инвалид на трудот до 50 активни осигуреници.

Во бројот на запослените инвалиди на трудот не влегуваат оние кои работната организација е должна да ги запослува во смисла на членот 116а став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67).

По барањата за намалување на стопите на додатниот придонес одлучува надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

Намалените стопи на додатниот придонес според став 1 од оваа точка се применуваат од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето за намалување стопата на додатниот придонес.

IV

Работните организации опфатени со оваа одлука кои во текот на 1969 година ќе ја променат својата дејност (шифра), додатниот придонес ќе го плаќаат според стопите определени за дејноста по која биле регистрирани во 1968 година.

За работните организации опфатени со оваа одлука кои во 1969 година ќе се интегрираат, височината на стопата на додатниот придонес ќе ја определи комуналниот завод за социјално осигурување, со тоа што таа не може да биде поголема од највисоката стопа определена за интегрираните организации.

V

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стопите од точка II на оваа одлука се пресметува од износот на бруто-личните доходи на работниците и другите примања кои служат за утврдување на пензискиот основ според посебните прописи односно со закон или договор утврдени единствени основи за определување на правата и плаќањето на придонесите.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01—3455/1

19 ноември 1968 година

Скопје

Претседател,
Мара Минансва, с. р.

361.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 11 декември 1968 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Се дава согласност на Одлуката за плаќање придонеси за социјално осигурување за одделни категории осигуреници, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 19 ноември 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110

26 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

362.

Врз основа на член 76 став 3, член 110 став 2, член 134 став 4 и член 183 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 19 ноември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

За одделни категории осигуреници придонесите за социјално осигурување се пресметуваат и плаќаат според оваа одлука, и тоа:

1. За членовите на рибарските задруги, работници — рибари запослени во рибарски стопански организации и работници — рибари запослени кај приватни работодавци кои се занимаваат со рибарство, како и за другите работници запослени кај приватни работодавци, од личниот доход утврден со договорот односно исплатениот личен доход.

Доколку личниот доход утврден со договорот односно исплатениот личен доход е помал од минималниот личен доход утврден со републичкиот пропис односно со прописите на општинското собрание, придонесите за социјално осигурување се пресметуваат од минималниот личен доход по стопите пресметани на него личен доход.

2. За работниците на неплатено отсуство до 30 дена, по стопите на придонесите за социјално осигурување определени за работниците пресметани на аконтацијата на личниот доход на работникот остварена во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство односно основот по кој е утврден надоместокот место личен доход за месецот кој претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатеното отсуство.

3. За домашните помошнички во работен однос што се ангажирани од приватни домаќинства или одделни лица за вршење на домашни работи, придонесот за социјално осигурување се определува во постојан месечен износ од 55,00 динари.

4. За странските државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, доколку здравствено се осигурени по меѓународен договор или се колективно доброволно здравствено осигурени врз основа на член 19 точка 4 од Основниот закон за здравствено осигурување, придонесот за здравствено осигурување се определува во постојан месечен износ од 102,00 динари.

Придонесот од претходниот став го плаќаат организациите, установите односно дипломатско-конзуларните претставништва кои своите работници ги пријавиле на осигурување.

5. Обврзниците — југословенски државјани кои стапиле во работен однос во странство по основ на меѓународен договор или по одобрение на надлежниот орган, а здравствено се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето во смисла на член 14 став 2 и 3 од Основниот закон за здравственото осигурување, плаќаат посебен придонес за здравствено осигурување за членовите на потесно семејство кои живеат во Југославија во постојан месечен износ од 19,00 динари по член на семејството.

Придонесот од претходниот став се плаќа однапред за сметка на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците на чие подрачје членовите на семејството имаат пребивалиште.

6. За лицата во работен однос запослени со работно време покусо од половина од полното работно време пропишано за работите кои тие ги работат, придонесот за здравствено осигурување се определува во постојан месечен износ од 4,50 и за инвалидско и пензиско осигурување од 9,00 динари.

7. За лицата запослени како уживатели на старосна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 35 (жени) или соодветен стаж што се смета како полн стаж, придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се определува во височина од 2% од бруто личните доходи на работниците и другите примања кои служат за утврдување на пензискиот основ.

II

Придонесите од претходната точка ќе се пресметуваат и уплатуваат според одредбите на членот 139 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување.

Доколку придонесите за социјално осигурување се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од пресметаниот и определен месечен износ на придонесот.

III

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање придонеси за социјално осигурување за определени категории на осигуреници и Одлуката за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани кои стапиле во работен однос во странство („Службен весник на СРМ“ бр. 7/68).

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1969 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01—3457/1
19 ноември 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минансва, с. р.

363.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 декември 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Се дава согласност на Одлуката за измени на Одлуката за основиците и постојаните износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос осигурени по прописите за социјално осигурување, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 20 декември 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 114
26 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

364.

Врз основа на член 6 од Законот за плаќање придонеси за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос — осигурени според прописите на социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66) и член 76 став 3 и член 110 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67, Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 20 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Во Одлуката за основиците и постојаните износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос — осигурени по прописите на социјалното осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 38/66), во точката II бројката „21,20“ се заменува со бројка „25,40“, а бројката „25,60“ со бројка „36,60“.

II

Во точката III под 1, бројката „10,60“ се заменува со бројка „12,70“, а бројката „8,00“ со бројка „8,80“.

Во истата точка под 9, бројката „21,20“ се заменува со бројка „25,40“, а бројката „8,00“ со бројка „8,80“.

III

Во точка IV под 3 бројката „21,20“ се заменува со бројка „25,40“.

Во истата точка под 4, бројката „21,20“ се заменува со бројка „25,40“.

Во истата точка под 8, бројката „15,40“ се заменува со бројка „18,90“.

Во истата точка под 10, бројката „23,00“ се заменува со бројка „28,35“.

Во истата точка под 11, бројката „15,40“ се заменува со бројка „18,90“.

IV

Во точката V, бројката „14,00“ се заменува со бројка „17,30“.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3888/1
20 декември 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с.р.

365.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 11 декември 1968 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1969 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на Македонија на седницата одржана на 19 ноември 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 109
28 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

366.

Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје на седницата одржана на 19 ноември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА

I

Стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1969 година се определува на 8,3% од износот на бруто-личните доходи на работниците и другите примања кои служат за утврдување на пензискиот основ според посебните прописи односно со закон или договор утврдени единствени основи за определување на правата и плаќањето на придонесите.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3456/1
19 ноември 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с.р.

367.

Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАМЕНАТА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ

1. Од нераспределените средства од член 1 на Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1937—1970 година на подрачјето на град Скопје, се распределува и тоа на:

- Собранието на СР Македонија, за адаптација на зградата на Собранието 580.000 динари
- Извршниот совет, за уредување на гостински објекти 820.000 динари
- Окружниот суд Скопје, за поправка на инсталацијата за парно греење 280.000 динари
- Фонијатриско-аудиолошкиот центар, за санирање на зградата на Центарот 197.000 динари
- Републичкиот секретаријат за финансии, за анунитети на Школата за странски јазици 300.479 динари

2. Средствата од претходната точка на корисниците им се доделуваат без обврска на враќање.

3. Распределените износи со оваа одлука ќе се стават на располагање на корисниците во текот на 1968 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2929/2
16 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

368.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ број 12/67) и член 1 од Уредбата за престанок на важењето на ограничувањата утврдени со сојузни прописи за контролата на цените што ја спроведуваат општините и републиките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/68), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА ЦЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ЕМИСИИ

I

Се определува известување за цените на органот за цени заради евиденција (евиденција на цени) за користење на радио-дифузни емисии (радио-дифузни приемници).

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1969 година.

Бр. 12-3181/1
23 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

369.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото шкоство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 22 од Статутот на Педагошката академија во Штип, Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Педагошката академија во Штип:

— АЛЕКСАНДАР АГОВСКИ, директор на Гимназијата во Штип;

— ДРАГАН АРСОВ, претседател на Општинската конференција на ССРМ во Делчево.

II. За членови на Советот на Педагошката академија во Штип, со мандат од две години се именуваат:

— ГАВРИЛ ДРАКАЛСКИ, судија на Окружниот суд во Штип и

— НИКОЛА КАЛЕЈСКИ, претседател на Општинскиот комитет на ССМ во Штип.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2436/1
2 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

370.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото шкоство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 20 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје:

— д-р ИЛИЈА ВЕСОВ, управник на Поликлиниката на РСВР во Скопје;

— МИЛКА ВРАНЕШЕВИЌ—МАЛЕСКА, секретар на Главниот одбор на ЈЦК за Македонија;

— НИКОЛА ЖУПАН, раководител на одделение во „Алкалоид“ Скопје и

— д-р ИРФАН КАМЕТНИКУ, лекар од Тетово.

II. За членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

а) со мандат од две години

— РЕСУЛ ШАКИРИ, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на ССРМ и

— КИРО НИКОВСКИ, судија на Врховниот суд на Македонија.

б) со мандат од една година

— НИКОЛА ЧИНГОВСКИ, општествен работник во ЦК СКМ и

— ТОМЕ СПАСОВСКИ, висококвалификуван работник во „Алкалоид“ Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2394/1
2 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

371.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото шкоство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје:

— СЕДАТ ВЕЛИ, пратеник во Собранието на СРМ;

— АЛОЈЗ ПИПАН, директор на Заводот за социјални прашања на СРМ.

II. За членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— д-р БЛАГОЈ СПАСОВ, асистент на Медицинскиот факултет во Скопје и

— КИРО ЕФРЕМОВ, секретар на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2414/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

372.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 25 од Статутот на Економскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје:

— СТОЈАН АНДОВ, претседател на Собранието на општината Кавадарци;

— МИЛИЈАН ЃУРКОВИЌ, директор на Заводот за план и анализи на Градското собрание на град Скопје;

— ИЛИЈА СПИРОВСКИ, директор на Народната банка на Југославија — Централна за Македонија и

— КАДРИУ ТАХИР, потпретседател на Собранието на општината Тетово.

II. За членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје, се именуваат:

а) со мандат од две години

— СЛАВЕ ПЕТРОВСКИ, судија на Врховниот суд на Македонија;

— ВЕЈСЕЛИ ЦЕМАИЏ, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СРМ.

б) со мандат од една година

— СОТИР ГЕРЕКАРОВСКИ, помошник на директорот на Републичкиот завод за статистика.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2597/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

373.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 21 од Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје:

— ПЕЌЕ ПАНОВСКИ, професор на Педагошката академија во Скопје;

— НАДА СТОЈАНОВИЌ, советник во Републичкиот завод за унапредување на школството и

— НИКОЛА ЧИНГОВСКИ, општествен работник во ЦК СКМ.

II. За членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— РИСТО ГРУПЧЕ, директор на Природно-научниот музеј во Скопје;

— ВЛАДИМИР ГРНЧАРОВСКИ, судија на Окружниот суд во Скопје;

— МИЛИЦА КРАНГО, професор во Гимназијата „Георги Димитров“ во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2506/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

374.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65 и 8/68), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје:

— ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ, академски сликар од Скопје;

— ДИМЧЕ МАЛИНОВСКИ, технички директор во Градежното претпријатие „Маврово“ во Скопје;

— инж. ЗВОНКО НИКУЉСКИ, директор на Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника во Скопје и

— инж. ДУШКО ПЕЦОВСКИ, архитект во „Македонија-проект“ во Скопје.

II. За членови на советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, се именуваат:

а) со мандат од две години

— МИЛЕ КОРУБИН, ликовен уметник од Скопје;

— АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ, претседател на Општинскиот суд Скопје I.

б) со мандат од една година

— инж. СПАСЕ АВРОСИЕВ, архитект во Железарницата „Скопје“ во Скопје и

— ХУСНИ ВЕЛА, директор на сектор во „Текс“ во Тетово.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10—2543/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

375.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школоство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 27 од Статутот на Педагошката академија во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Педагошката академија во Скопје:

— АЛЕКСАНДАР АПОСТОЛОВ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје и

— ЦЕВДЕТ ЈОНУЗ, помошник директор во Основното училиште „Телефејус“ во Скопје.

II. За членови на Советот на Педагошката академија во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— ОЛИВЕРА НАСТЕВА, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје и

— д-р ЉУБИЦА АРСОВА, доцент на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10—2406/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

376.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школоство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 18 од Статутот на Правниот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Правниот факултет во Скопје:

— МУГБИЛ БЕЈЗАТ, судија на Општинскиот суд Скопје II;

— ЈОВКО ЈОВКОВСКИ, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СРМ;

— ЈОРДАН РАДЕВСКИ, политички работник во ЦК СКМ и

— ЉУПКА ШУКАРЕВА, советник во Секретаријатот за законодавство и организација.

II. За членови на Советот на Правниот факултет во Скопје, се именуваат:

а) со мандат од две години

— ЗАФИР САРАФОВ, директор на сектор во „Интеримпекс“ — Скопје;

— БАЛОШ РАМАЗАН, началник на УВР — Скопје.

б) со мандат од една година

— ИСМЕТ ИСМАИЛОВ, висококвалификуван работник во Фабриката за автокаросерии „11 Октомври“ — Скопје и

— ВАНЧО ПРОЕВСКИ, окружен јавен обвинител во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10—2900/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

377.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ**

I. Се именува за управител на Народниот театар во Скопје, СТОИМИР ПОПОВСКИ, од Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10—2234/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

378.

Врз основа на член 40 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА**ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1969 ГОДИНА**

I

Според одредбите на оваа наредба во 1969 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување на следните добиточни заразни болести:

1. Бес;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;

5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Краста;
9. Чума кај птиците;
10. Сакагија;
11. Заразна кривотница кај овците;
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
13. Заразна агалакција кај овците;
14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата;
15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата;
16. Ехинококоза;
17. Пироплазмоза;
18. Заразни болести кај пчелите;
19. Метиљавост;
20. Заразно пресушување на вимето;
21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
22. Лептоспироза.

II

1. Бес

Превентивно инјектирање на кучињата против бесот ќе се изврши во целата Република од 1 јануари до 31 март 1969 година.

На превентивно инјектирање подлежат сите кучиња постари од 3 месеци.

Кучињата кои до 31 март 1969 година немаат три месеци, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, превентивно ќе се вакцинираат дополнително и сукцесивно по навршувањето на тримесечна возраст.

2. Туберкулоза

Општа туберкулинизација на говедата постари од 3 месеци ќе се изврши во целата Република, а на кокошките во стопанствата што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод.

Во општествените земјоделски стопанства туберкулинизација на говедата ќе се изврши два пати и тоа првата во периодот од 1 март до 31 мај 1969 година, а втората шест месеци по првата.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1969 година ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 50% од постојниот број говеда на индивидуалниот сектор во општината. Во периодот од 1 септември до 15 декември 1969 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот дел индивидуални говеда во општината.

Нововнесените говеда за приплод во Републиката задолжително ќе се туберкулизираат најдоцна три месеци од нивното внесување.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од индивидуалниот сектор во општините: Брод, Винаца, Делчево, „Идадија“, Кичево (само с. Попозн), Кочани, Крушево, Прилеп (само селата: Обршани, Канатларци, Сенокос), Ресен (само селата: Љубојно, Перово, Г. Б. Црква), Струга (само селата: Врањшта, Дрслајца), Струмица (само селата: Свидовица, Моноспитово, Мокрино) и Штип, и сите говеда и свињи во општествените земјоделски стопанства ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Во општествените земјоделски стопанства од говедата и свињите постари од 3 месеци два пати ќе се земе крв за преглед на бруцелоза и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 31 мај 1969 година, вториот пат шест месеци по првото земање.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1969 година ќе се земе крв од најмалку 50% од постојниот број крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуалниот сектор во напред набројаните општини, а во периодот од 1 септември до 15 декември 1969 година ќе се земе крв од преостанатиот дел индивидуални кра-

ви, јуници, бикови и јунчиња во истите општини.

За преглед на бруцелоза (малтешка треска) ќе се земе крв и од сите стада овци во кои постои сомнение за постоење на оваа зараза (пометнување и др.).

Од сите нововнесените говеда, свињи и овци за приплод во Републиката задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, овците и коњите) против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1969 година.

Грлата кои во пропишаниот срок од претходниот став не ги исполнуваат условите за инјектирање против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, ождребат и објатнат подоцна, дополнително ќе се инјектираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Регистрираните населби како дистрикти на антраксот во кои во последните десет години (1959—1968 година) лабораториски не е установен антраксот кај добитокот нема да се третираат како дистрикти на антраксот.

Општинскиот орган надлежен за работите на ветеринарството (во натамошниот текст: општинскиот орган на управата за ветеринарство), согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66) ќе определи кои места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населби во кои во текот на 1969 година се установи антракс ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, овци, коњи) против болеста антракс.

Еднократно инјектирање на добитокот против антраксот ќе се изврши и во сите општествени земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од антраксен дистрикт односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани за инјектирање на добитокот против антраксот ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говеда, а како дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот е утврден во последните пет години (1964—1968 година).

Еднократно инјектирање против шушкавецот ќе се изврши и на сите говеда помлади од 3 години во сите општествени земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на шушкавецот односно кога не се знае неговото потекло.

6. Чума кај свињите

Задолжително превентивно инјектирање на свињите против чумата ќе се изврши во целата Република.

Превентивно инјектирање од претходниот став ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси (еднократно) во периодот од 15 март до 30 јуни 1969 година.

Свињите што се тераат на заедничко пасиште мора претходно да бидат активно имунизирани против чумата.

Свињите што се тераат или транспортираат од една во друга општина, ако служат за натамошно одгледување, пред тргнувањето односно утоварот, треба задолжително да се серумираат доколку превентивно не се заштитени.

Во периодот на превентивното инјектирање на свињите против чумата перманентно ќе се врши

инјектирање на подмладокот што ги исполнил пропишаните услови за инјектирање.

Свињите што се внесуваат од други подрачја на земјата во Републиката, а за кои нема доказ дека се активно имунизирани, ќе се вакцинираат веднаш по внесувањето, но не подоцна од 10 дена.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивно инјектирање на свињите против црвен ветар ќе се изврши во населбите и општествените земјоделски стопанства што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата за ветеринарство, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот ќе ги определи населбите и општествените земјоделски стопанства што се сметаат за загрозуени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

На подрачјата на кои крастата кај овците владеела во текот на 1968 година, најдоцна до крајот на април 1969 година ќе се изврши преглед на овците на краста.

Прегледите од претходниот став, согласно член 77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65) и член 68 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, ги врши надлежниот ветеринарен инспектор односно ветеринарната станица.

Во стадата во кои при прегледот се утврди краста треба неопходно, а најдоцна 15 дена по стрижбата, да се изврши прво капење на сите овци во тие стада. Второ капење ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки според постојните прописи.

Во стадата во кои во текот на 1969 година се установи краста неопходно ќе се преземе лекување на болните животни односно двократно капење на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки според постојните прописи.

Ако во некоја населба се утврди краста кај овците во едно стадо, ќе се изврши капење на сите овци од заразеното стадо, како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на заразата паселе на пасиште на кое паселе и овците од заразеното стадо односно капење на сите овци во стадата кои минуваат по исти патишта по кои минувале овците од заразеното стадо.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1968 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се искапат најмалку еднаш додека се на зимните пасишта.

На стадата овци кои подлежат на капење според претходниот став, ако не бидат искапени, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да му издаде одобрение за напуштање на зимското пасиште.

9. Чума кај птиците

Задолжително превентивно инјектирање на кокошките против чумата со сува „Муктезар“ вакцина, на територијата на Републиката, ќе се изврши еднаш годишно во периодот од 1 септември до 15 декември 1969 година.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се изврши со вакцина сува „Ла Сота“ во периодот од 1 април до 15 јуни 1969 година.

Во општествените стопанства превентивна заштита на кокошките и пилињата ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и напатствието на производниот завод.

10. Сакагија

Во периодот од 1 септември до 30 ноември 1969 година ќе се изврши задолжителна офталмомалеинизација на сите коњи, мазги и мули и клинички преглед на сите магариња за сакагија.

Во општествените земјоделски и други организации задолжително ќе се врши офталмомалеинизација и земање крв за преглед на сакагија од сиот еднокопитен добиток.

Шумарските и другите работни организации што работат било со свој било со ангажиран еднокопитен добиток се должни да преземат мерки да се изврши преглед на сакагија на тој добиток.

Лицата што постојано се предвижуваат со еднокопитен добиток од една во друга општина (чергари и други) се должни тој добиток да го подложат на преглед на сакагија два пати годишно. Негативниот резултат надлежниот ветеринарен лекар ќе го забележи на грбот на уверението за здравствена состојба.

11. Заразна кривотница кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразна кривотница и лекување на овците во стадата за кои се утврди дека се заразени со заразната кривотница.

На лекување подлежат сите овци во заразеното стадо.

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитно инјектирање на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во месностите каде тие се установени во последните пет години.

Општинскиот орган на управата за ветеринарство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66) ќе ги определи местата во кои ќе се врши инјектирањето од претходниот став.

13. Заразна агалакција кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразна агалакција кај овците.

14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата

Во фармите и стопанствата кои се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку два пати годишно, во растојание од 6 месеци со методата на брза аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на сите кокошки во фармата (стопанството).

15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Лекување на овците и говедата против белодробна стронгилоза и желудечно-цревните паразити ќе се врши во населбите и стадата каде тие се појават односно лабораториски установат.

Од сите говеда во општествените стопанства односно од сите стада овци во општествените и индивидуалните стопанства за кои постои сомневање дека се заразени со белодробна стронгилоза или желудечно-цревни паразити, ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата за ветеринарство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредувањето на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66) ќе ги определи општествените стопанства и места од кои ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

16. Ехинококкоза

За сузбивање на ехинококкозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши и двократна дехелментизација на кучињата.

Првата дехелментизација ќе се изврши во периодот од 1 јануари до 31 март 1969 година, а втората шест месеци по првата.

17. Пироплазмоза

Во периодот од април до септември 1969 година ќе се изврши најмалку двократно капење со против крелжни средства на сите мерино и меринизирани овци односно на сите внесени говеда од благородни раси во Републиката.

18. Заразна болест кај пчелите

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и паразитни болести на сите саџаци пчели во општествените земјоделски стопанства, а според можностите и во индивидуалните стопанства.

19. Метиљавост

Во сите подрачја на Републиката во кои се јавува метиљавоста ќе се изврши двократно превентивно третирање на овците и говедата против метиљавоста и тоа кај овците со инјектирање односно со противметилни капсули, а кај говедата само со противметилни капсули. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента.

Општинскиот орган на управата за ветеринарство, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредувањето на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66) ќе ги определи местата во кои ќе се врши третирање од претходниот став.

20. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1969 година ќе се изврши еднократен преглед на сите крави во општествените земјоделски стопанства на болеста заразно пресушување на вимето и лекување на кравите за кои ќе се утврди дека се болни од заразно пресушување на вимето.

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на гангренозно воспаление на вимето кај овците.

22. Лептоспироза

Во општествените земјоделски стопанства ќе се земе крв од сите говеда и свињи за преглед на лептоспироза.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од точка I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во еден од овластените ветеринарно-дијагностички институти односно ветеринарно-дијагностички станици во земјата.

Од закланите говеда поради туберкулоза задолжително се испраќа материјал за диференцирање на причинителите на туберкулозата.

IV

Евиденција за спроведување на мерките одредени до оваа наредба се води по утврдените обрасци.

Број 11—2440/3

20 декември 1968 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Инж. Трајко Апостоловски, с. р.

379.

Врз основа на член 8 став 3 од Уредбата за правничкиот стаж и стручните испити на работниците во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/68), републичкиот секретар за правосудство донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОПШТИОТ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА РАБОТНИЦИТЕ СО ВИСОКА, ВИША И СРЕДНА ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Општиот дел на програмата на стручниот испит на работниците со висока и виша школска подготовка во органите на управата опфаќа:

1. Уставен систем на СФРЈ;
2. Управна постапка и управни спорови;
3. Права и должности од работните односи;
4. Основни права од социјалното осигурување;
5. Финансирање на општествено-политичките заедници и органите на управата;
6. Општи прописи за работните организации.

Член 2

Општиот дел на програмата на стручниот испит на работниците со средна школска подготовка во органите на управата опфаќа:

1. Општествено-политичко уредување на СФРЈ;
2. Основни одредби на управната постапка;
3. Основни права и должности од работните односи;
4. Основни права од социјалното осигурување;
5. Средства за работа на органите на управата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1057/1

26 декември 1968 година
Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Таип Таипи, с. р.

Обласен дел**РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ**

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24.VII.1968 година, страна 314, реден број 2, е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Претпријатието градски водовод од Струмица, Алексо Каракашев. За директор е назначен инж., агр. Никола Хадикотаров.

Промената на директорот на претпријатието е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 02-492/1 од 10.VII.1968 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. бр. 379/68. (1845)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1135, страна 709, книга V, е запишано следното: „Скопје-промет“ — претпријатие за промет и услуги во прџметот на големо и мало — Скопје е конституирано на 3.XI.1967 година, согласно записникот од одржаната седница на 3.XI.1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1142 од 5.XII.1967 година. (251)

СООПШТЕНИЕ

Трговското претпријатие „Кавадарско Поле“ — Скопје ја известува јавноста дека неговите долунаведени претставници немаат право да вршат никакви службени работи во име и за сметка на претпријатието и тоа:

1. Душко Вранковиќ од с. Криволак, полномошно бр. 10 од 25.XII.1967 година.
2. Петар Томиќ од Пирот, ул. „Борис Кидрич“ бр. 15, на работа во Кичево, полномошно бр. 203 од 12.VII.1968 година.
3. Пејќ Љубивоје, ул. „Радних Бригада“ бр. 3/5 — Ниш, полномошно бр. 175 од 1.VI.1968 година.
4. Ибраим Халиќ Назив, ул. „Обиличева“ бр. 8 — Косовска Митровица, полномошно бр. 185 од 5.VI.1968 година.

Нивните полномоштва издадени од страна на претпријатието се огласуваат за неважни.

(8951)

КОНКУРСИ

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет, Скопје, врз основа на чл. 44, а во смисла на чл. 138 и 150 од Законот за високото школство на СРМ, распишува

КОНКУРС

за избор на ден асистент при Физичкиот институт

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за завршена високошколска настава, куса биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите доколку такви има.

Посебен услов на конкурсот е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе докажат кандидатите со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет — Скопје. Уверението се поднесува заедно со пријавата на конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа чл. 44 точка 10 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места на Медицинскиот факултет:

I

- Еден стручен соработник по предметот ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
- Еден асистент по предметот СУДСКА МЕДИЦИНА
- Еден асистент по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА
- Еден асистент по предметот ФИЗИОЛОГИЈА
- Еден асистент по предметот БИОХЕМИЈА
- Еден асистент по предметот СТОМАТОХИРУРГИЈА
- Еден асистент по предметот ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
- Еден асистент по предметот ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
- Двајца асистенти по предметот ГИНЕКОЛОГИЈА СО АКУШЕРСТВО

- Еден асистент по предметот ПЕДИЈАТРИЈА
- Двајца асистенти по предметот НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА
- Двајца асистенти по предметот ХИСТОЛОГИЈА
- Еден доцент по предметот ХИРУРГИЈА

II

- Еден библиотекар

Кандидатите под точка I треба да достават молба, биографија и список на стручни трудови.

Кандидатот под точка II треба да има завршено Филозофски факултет — група англиски.

Конкурсот трае 20 дена по објавувањето.

Молбите се доставуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет, Скопје — Пошта 9, Скопје. (2228)

Конкурсната комисија при установата „Управа за водовод и канализација“ — Струга

распишува

КОНКУРС

за пополнување работното место ДИРЕКТОР на установата

УСЛОВИ:

1. кандидатите да имаат завршено, високо образование — инженер ХИДРОСМЕР,
2. да не се осудувани за кривично дело, согласно чл. 55 од Законот за претпријатијата, и
3. со судска одлука да не им е забрането вршење должност — директор.

Покрај молбата кандидатите треба да поднесат и тоа: доказ за завршена висока школа — инженер ХИДРОСМЕР — диплома, извод на родените и куса биографија.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема во разгледување.

Личен доход по правилникот на установата. На кандидатите вон од седиштето на установата стан не се обезбедува како ни патни и селидбени трошоци.

Молбите како и сите барани документи да се достават на адреса „УПРАВА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ — Струга, пошт. фах, бр. 58, Струга.

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА. (2227)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (346.) Закон за изменување на Законот за воведување на републички додатен данок на промет на стоки на мало — — — (347.) Закон за студентски центри — — — (348.) Закон за условите и начинот на кој на здравствените установи ќе им се дава надоместок за извршените здравствени услуги на странци — — — — — (349.) Закон за определување стопата на придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите за користење на средствата од придонесот — — — — | <p>721</p> <p>721</p> <p>723</p> <p>723</p> |
|---|---|

350.	Закон за уредување и одржување на зелените површини — — — — —	724	362.	Одлука за плаќање придонеси за социјално осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	742
351.	Закон за рибарство — — — — —	726	363.	Одлука за давање согласност на Одлуката за измени на Одлуката за основните и постојаните износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос осигурени по прописите за социјално осигурување — — — — —	743
352.	Резолуција за основите на економската политика за развојот на СР Македонија во 1969 година — — — — —	730	364.	Одлука за измени на Одлуката за основните и постојаните износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос осигурени по прописите за социјално осигурување — — — — —	743
353.	Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1968 година — — — — —	736	365.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1969 година — — — — —	744
354.	Одлука за дополнување на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со наголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1968 година — — — — —	736	366.	Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1969 година — — — — —	744
355.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1969 година — — — — —	737	367.	Одлука за намената на нераспределените средства за санирање и изградба на нестопански дејности — — — — —	744
356.	Одлука за стопите на додатниот придонес за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1969 година — — — — —	737	368.	Одлука за определување евиденција на цени за користење на радио-дифузни емисии — — — — —	745
357.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување што произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или заболување од професионална болест за 1969 година — — — — —	737	369.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Педагошката академија во Штип — — — — —	745
358.	Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или заболување од професионална болест за 1969 година — — — — —	738	370.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	745
359.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1969 година — — — — —	739	371.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — —	745
360.	Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1969 година — — — — —	740	372.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	746
361.	Одлука за давање согласност на Одлуката за плаќање придонеси за социјално осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	742	373.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	746
			374.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје — — — — —	746
			375.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Педагошката академија во Скопје — — — — —	747
			376.	Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	747
			377.	Решение за именување управител на Народниот театар во Скопје — — — — —	747
			378.	Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од заразните болести во 1969 година — — — — —	747
			379.	Правилник за општиот дел на програмата на стручниот испит на работниците со висока, виша и средна школска подготовка во органите на управата — — — — —	750